

Службен весник

на Република Македонија

Број 131

31 јули 2015, петок

година LXXI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3809. Уредба за Методологија за утврдување на критериуми за распределба на наменски дотации за основното образование по општини за 2016 година.....	4	3815. Уредба за дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2015 година	38
3810. Уредба за Методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за средното образование по општини и Градот Скопје за 2016 година	4	3816. Одлука за пренесување на право на сопственост на градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје.....	38
3811. Уредба за методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за основното образование по општини за 2016 година	5	3817. Одлука за пренесување на право на сопственост на градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје.....	38
3812. Уредба за наградата и надоместокот на надворешните соработници на Бирото за судски вештачења	6	3818. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности	38
3813. Уредба за начинот на пресметување на висината на надоместокот за реално потребните трошоци за вештачења извршени од Бирото за судски вештачења за потребите на органите на државната управа, јавните претпријатија и акционерските друштва во државна сопственост..	25	3819. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во катастарот на недвижности	39
3814. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за посебните услови, начинот и постапката за добивање на одобрение за летање	37		

	Стр.		Стр.
3820. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижните ствари - објекти во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности	39	3835. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности	43
3821. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар - објект во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	39	3836. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности	43
3822. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари - објекти во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	39	3837. Одлука за давање одобрение за основање на Приватна установа за деца- детска градинка „Тиа“ во Тетово	44
3823. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар - објект во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	40	3838. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Арачиново.....	44
3824. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	40	3839. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Градско.....	45
3825. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	40	3840. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општина Липково.....	45
3826. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижните ствари - објекти во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	41	3841. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Пласница.....	45
3827. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	41	3842. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за култура	46
3828. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар - објект во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	41	3843. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Национална и универзитетска библиотека „Св.Климент Охридски“ - Скопје	47
3829. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	41	3844. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Битола	48
3830. Одлука за давање на согласност за пренос на уделот од содружниот ТПП Цет Енерџи Кирил Гаврило Серафимов ТП Штип на содружниот Флекс Повер ДОО увоз извоз Скопје во концесионерот Друштвото за производство и промет ХЕЦ 277 ДОО Скопје	42	3845. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа библиотека „Кочо Рацин“ - Тетово	49
3831. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	42	3846. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа универзитетска библиотека „Гоце Делчев“ - Штип.....	50
3832. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	42	3847. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа библиотека „Григор Прличев“ - Охрид	51
3833. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	43	3848. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Македонски железници транспорт АД – Скопје.....	52
3834. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	43	3849. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на Друштвото за производство и градежништво СД-ТРАНС ДООЕЛ Славе извоз-увоз с.Звегор Делчево на локалитетот „Рзачки Камен“с.Стамер, општина Делчево	52
		3850. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Националната установа - Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга	52

	Стр.		Стр.
3851. Одлука за давање на трајно користење недвижни ствари на Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми „Македонски шуми” – Скопје	53	3862. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....	55
3852. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	53	3863. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Крушеани за изградба на објекти со намена А-домување во станбени куќи, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции и Д-зеленило КО Крушеани Општина Кривогаштани	61
3853. Одлука за одобрување на консолидирана ревидирана Годишна сметка и консолидирани ревидирани финансиски извештаи на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост – Скопје со АД Градски трговски Центар - Скопје за период од 1.01.2014 до 31.12.2014 година.....	53	3864. Одлука за давање на согласност за спроведување на постапка за јавно приватно партнерство на градежно земјиште со право на трајно користење.....	62
3854. Одлука за одобрување на работењето и водењето на работењето со Друштвото на членовите на Одборот на директори на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор, во државна сопственост-Скопје за 2014 година	54	3865. Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Македонија.....	62
3855. Одлука за одобрување на работењето на членот на Одборот на директори на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор, во државна сопственост-Скопје за 2014 година	54	3866. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштво за експлоатација, преработка и производство „Сардич МЦ“ ДООЕЛ увоз – извоз Скопје	62
3856. Одлука за одобрување на работењето на членот на Одборот на директори на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор, во државна сопственост-Скопје за 2014 година	54	3867. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштво за експлоатација, преработка и производство „Сардич МЦ“ ДООЕЛ увоз – извоз Скопје	63
3857. Одлука за одобрување на работењето на членот на Одборот на директори на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор, во државна сопственост-Скопје за 2014 година	54	3868. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавното претпријатие Стрежево Битола.....	64
3858. Одлука за одобрување на работењето на членот на Одборот на директори на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор, во државна сопственост-Скопје за 2014 година	55	3869. Програма за изменување и дополнување на Програмата за лекување на ретки болести во Република Македонија за 2015 година	65
3859. Одлука за одобрување на работењето на членот на Одборот на директори на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор, во државна сопственост-Скопје за 2014 година	55	3870. Програма за изменување и дополнување на Програмата за основни геолошки истражувања за 2015 година	65
3860. Одлука за одобрување на Ревидираната годишна сметка, финансиските извештаи и Годишниот извештај за работењето на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје за период 1.1.2014 година до 31.12.2014 година.....	55	3871. Програма за дополнување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година...	66
3861. Одлука за давање согласност на Тарифникот за изменување и дополнување на Тарифникот за висината на надоместокот за користење и увид во податоците од Геолошкиот информативен систем, како и за користење на резултатите од геолошките истражувања.....	55	3872. Правилник за формата и содржината на изводот од просторниот план на Република Македонија.....	66
		Огласен дел.....	1-28

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3809.**

Врз основа на член 45 став 2 алинеја 2 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр. 61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009 и 47/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.7.2015 година, донесе

**УРЕДБА
ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НАМЕНСКИ
ДОТАЦИИ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО
ОПШТИНИ ЗА 2016 ГОДИНА****Член 1**

Со оваа уредба се пропишува Методологијата за утврдување на критериумите за распределба на наменските дотации за основното образование по општини за 2016 година.

Член 2

Согласно Буџетот на Република Македонија за 2016 година, во раздел 160.01, Програма А-Децентрализација, Потпрограма А2-пренесување на надлежностите на единиците на локалната самоуправа, ќе се врши финансирање на пренесените надлежности во основното образование.

Член 3

Средствата утврдени во член 2 од оваа уредба наменски се распределуваат на општините на кои им се пренесени основачките права на основните училишта согласно Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија” бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15 и 98/15).

Член 4

Критериуми за распределба на наменските дотации во основно образование се: основна сума за општина, број на ученици во основно образование во општината, густина на населеност на општината.

Во распределбата ќе се користи и механизам на прагови (долен и горен праг).

Член 5

Распределба на средствата од наменската дотација за основно образование е според формулата:

$$НДО_o = O + ПУ_o \times C$$

$$ПУ_o = Y_o + (Y_o \times K_g)$$

НДО_o - Наменска дотација за основно образование за општина

O - Основна сума по општина

Y_o - Вкупен број на ученици во општина

ПУ_o - Пондерирани ученици во општината

C - Стандард (износ) по ученик

K_g - коефициент (пондер) за густина на населеност на општина:

до 20 жители на км² - (1.4)

од 20 до 35 жители на км² - (0.8)

од 35 до 70 жители на км² - (0.6)

Член 6

Средствата определени како наменски дотации се користат за финансирање на пренесените надлежности во основното образование.

Член 7

Средствата за наменски дотации ќе се насочуваат по општини од Буџетот на Република Македонија, преку Министерството за образование и наука, квартално или по динамика во договор со Министерството за финансии.

Член 8

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”, а ќе се применува од 1 јануари 2016 година.

Бр. 42-7243/1
28 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3810.

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.7.2015 година, донесе

**УРЕДБА
ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДОТАЦИИ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ОПШТИНИ И ГРАДОТ СКОПЈЕ ЗА 2016 ГОДИНА****Член 1**

Со оваа уредба се пропишува Методологијата за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за средното образование по општини и Градот Скопје за 2016 година.

Член 2

Согласно Буџетот на Република Македонија за 2016 година, во раздел 160.01, Програма А-Децентрализација, Потпрограма А2-пренесување на надлежностите на единиците на локалната самоуправа, ќе се врши финансирање на пренесените надлежности во средното образование.

Член 3

Средствата утврдени во член 2 од оваа уредба, се распределуваат на општините на кои им се пренесени основачките права на средните училишта согласно Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија” бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15 и 98/15) и кои ги исполниле условите согласно член 46 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11) за финансирање со блок дотации.

Член 4

Критериуми за распределба на блок дотациите за средното образование по општини и Градот Скопје се: основна сума по општина и Градот Скопје, број на ученици во средно образование во општината и Градот Скопје, број на ученици во стручно образование во општината и Градот Скопје.

Член 5

Распределба на средствата од блок дотацијата за средно образование е според формулата:

$$БДС_o = O + ПУ_o \times C$$

$$ПУ_o = Y_o + Y_c \times K_c$$

БДС_o - Блок дотација за средно образование за општина/Град Скопје

O - Основна сума по општина/Град Скопје

ПУ_o - Пондерирани ученици во општина/Град Скопје

С - Стандард (износ) по ученик
 Уо - Вкупно ученици во средно образование во општина/Град Скопје
 Ус - Број на ученици во стручно образование во општина/Град Скопје
 Кс - Коефициент (пондер) за стручно образование (0.1)

Член 6

Средствата определени како блок дотации се користат за финансирање на пренесените надлежности во средното образование.

Член 7

Средствата за блок дотациите ќе се насочуваат по општини и Градот Скопје од Буџетот на Република Македонија, преку Министерството за образование и наука, месечно или по динамика во договор со Министерството за финансии.

Член 8

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2016 година.

Бр. 42-7244/1
28 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3811.

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.07.2015 година, донесе

УРЕДБА

ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДОТАЦИИ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ОПШТИНИ ЗА 2016 ГОДИНА

Член 1

Со оваа уредба се пропишува Методологијата за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за основното образование по општини за 2016 година.

Член 2

Согласно Буџетот на Република Македонија за 2016 година, во раздел 160.01, Програма А-Децентрализација, Потпрограма А2-пренесување на надлежностите на единиците на локалната самоуправа, ќе се врши финансирање на пренесените надлежности во основното образование.

Член 3

Средствата утврдени во член 2 од оваа уредба, се распределуваат на општините на кои им се пренесени основачките права на основните училишта согласно Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија” бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15 и 98/15) и кои ги исполниле условите сог-

ласно член 46 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11) за финансирање со блок дотации.

Член 4

Критериуми за распределба на блок дотации за основно образование по општини се: основна сума по општина, број на ученици во општината, број на ученици во предметна настава, број на ученици со посебни потреби, густина на населеност на општината.

Во распределбата ќе се користи механизам на прагови (долен и горен праг) и коефициент за усогласување.

Член 5

Распределба на средствата од блок дотацијата за основно образование е според формулата:

$$\text{БДОО} = \text{О} + \text{ПУо} \times \text{С}$$

$$\text{ПУо} = \text{Уо} + (\text{Уо} \times \text{Кг} + \text{Уп} \times \text{Кп} + \text{Упп} \times \text{Кпп})$$

БДОО - Блок дотација за основно образование за општина

О - Основна сума по општина

ПУо - Пондерираны ученици во општина

С - Стандард (износ) по ученик

Уо - Вкупен број на ученици во општина

Уп - Број на ученици во предметна настава во општина

Упп - Број на ученици со посебни потреби во општина

Кп - коефициент (пондер) за предметна настава (0.2)

Кпп - коефициент (пондер) за ученици со посебни потреби (1)

Кг - коефициент (пондер) за густина на населеност на општина:

до 20 жители на км² - (0.6)

од 20 до 50 жители на км² - (0.4)

од 50 до 70 жители на км² - (0.2)

Член 6

Средствата определени како блок дотации се користат за финансирање на пренесените надлежности во основното образование.

Член 7

Средствата за блок дотациите ќе се насочуваат по општини од Буџетот на Република Македонија, преку Министерството за образование и наука, месечно или по динамика во договор со Министерството за финансии.

Член 8

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2016 година.

Бр. 42-7245/1
28 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3812.

Врз основа на член 43-ј став (3) од Законот за вештачење („Службен весник на Република Македонија“ број 115/10, 12/14, 43/14 и 104/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.7.2015 година, донесе

УРЕДБА**ЗА НАГРАДАТА И НАДОМЕСТОКОТ НА НАДВОРЕШНИТЕ СОРАБОТНИЦИ НА БИРОТО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА****Член 1**

Со оваа уредба се уредуваат наградата и надоместокот на надворешните соработници на Бирото за судски вештачења.

Член 2

Наградата и надоместокот на надворешните соработници се определува во зависност од сложеноста, времетраењето, обемот и потребните ресурси за извршеното вештачење или процена, во областа во којашто надворешниот соработник е ангажиран од Бирото за судски вештачења за конкретен предмет на вештачење или процена.

Член 3

Наградата на надворешниот соработник за извршеното вештачење се определува во износ кој не може да биде поголем од 50% од наградата за вештачење која припаѓа на Бирото за судски вештачења, согласно закон.

Наградата на надворешниот соработник од став 1 на овој член дадена во Прилог бр.1 кој е составен дел на оваа уредба.

Освен наградата од став 1 на овој член, на надворешниот соработник му следува и надоместок за реалните трошоци за вештачење, согласно член 7 од оваа уредба.

Член 4

Во случај на доставување на нови докази врз основа на кој се изготвува дополнително вештачење, за изготвување на истото, по ист предмет на вештачење за кој веќе е утврдена награда за изготвеното вештачење, на надворешниот соработник му припаѓа награда во висина од 50 % од утврдената и пресметаната награда за истиот предмет, доколку ваквото вештачење не се врши поради пропуст на надворешниот соработник.

Член 5

Во случај на вештачење чија сложеност и потребна експертиза за негово вршење е од поголем обем, наградите од Прилогот на оваа уредба може да се зголемат најмногу до 200% од утврдените, во зависност од:

- големината на документацијата кое е основа за изработка на вештачењето
- должината на анализиран период кој е подолг од три години
- вредност на спорот над 100.000.000 денари

- дела од организиран криминал каде се инволвирани повеќе од пет правни или физички лица или

- комплексноста и видот на задачата кој се предмет за изработка на вештачење, за кој е потребен највисок степен на експертиза и искуство.

Член 6

Наградата на надворешниот соработник за извршената процена се определува во износ кој не може да биде поголем од 50% од наградата за процена која припаѓа на Бирото за судски вештачења.

Наградата на надворешниот соработник од став 1 на овој член дадена во Прилог бр.2 кој е составен дел на оваа уредба.

Освен наградата од став 1 на овој член на надворешниот соработник му следува и надоместок за реалните трошоци, согласно член 7 од оваа уредба.

Член 7

Под реални трошоци за вештачење и процена се подразбираат трошоци направени за:

1. превоз од местото на живеење, односно седиштето на вештакот до седиштето на судот или местото каде што го извршува вештачењето, со средства за јавен превоз, како и за враќање до местото на живеење односно седиштето;

2. превоз, доколку нема можност со средства за јавен превоз, се признава километража со користење на патничко возило во сопственост на субјектот кој врши вештачење, вклучувајќи ја и патарината (еден километар = 10 % од цената на чинење на 1 литар гориво кое го користи возилото);

3. превоз, доколку моторно возило било во употреба за повеќе вештаци во случај од точка 2 на овој став, надоместокот за патни трошоци може да се изврши само за едно возило;

4. ноќевање согласно приложена сметка (доколку ноќевањето е неопходно потребно во местото на вршење на вештачењето и истото е оддалечено најмалку 100 км од седиштето на вештакот);

5. материјалните трошоци за дејствија направени при изработка на наодот и мислењето, а кои по своја природа се специфични и кои ги вршат само специјализирани установи, институции и правни лица, се пресметуваат по важечки цени на истите.

Трошоците од точките 1, 2 и 3 од ставот 1 на овој член не му следуваат на надворешниот соработник доколку Бирото за судски вештачења има обезбедено превоз.

Член 8

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7248/1
28 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

ПРИЛОГ бр.1

ОБЛАСТ НА ВЕШТАЧЕЊЕ	НАГРАДА ВО ДЕНАРИ
1. МАТЕРИЈАЛНО, ФИНАНСИСКО И СМЕТКОВОДСТВЕНО РАБОТЕЊЕ	
1.1. Вештачење	1500-7000
-мала парична вредност на предметот на вештачење (до 100.000 денари) -ниска сложеност на вештачењето односно анализа на документација вклучувајќи и наод и мислење до 50 страни -кратко потребно време за прибирање на податоците и изработка на вештачењето, односно мал број на денови за изработка, до 5 дена.	1500-3000
-средна парична вредност на предметот на вештачење (100.001 до 1.000.000 денари) -средна сложеност на вештачењето односно анализа на документација вклучувајќи и наод и мислење од 51 до 100 страни - средно потребно време за прибирање на податоците и изработка на вештачењето, односно среден број денови за изработка, од 6-15 дена	3000-5000
-голема парична вредност на	5000-7000

предметот на вештачење (над 1.000.001 денари) -висока сложеност на вештачењето односно анализа на документација вклучувајќи и наод и мислење над 100 страни - долго потребно време за прибирање на податоците и изработка на вештачењето, односно поголем број денови за изработка, над 15 дена	
2. ГРАДЕЖНИШТВО И АРХИТЕКТУРА	
2.1. Вештачење	1500-7000
-мала парична вредност на предметот на вештачење (до 100.000 денари) -ниска сложеност на вештачењето односно анализа на документација вклучувајќи и наод и мислење до 50 страни -кратко потребно време за прибирање на податоците и изработка на вештачењето, односно мал број на денови за изработка, до 5 дена.	1500-3000
-средна парична вредност на предметот на вештачење (100.001 до 1.000.000 денари) -средна сложеност на вештачењето односно анализа на документација вклучувајќи и наод и мислење од 51 до 100 страни	3000-5000

- средно потребно време за прибирање на податоците и изработка на вештачењето, односно среден број денови за изработка, од 6-15 дена	
-голема парична вредност на предметот на вештачење (над 1.000.001 денари) -висока сложеност на вештачењето односно анализа на документација вклучувајќи и наод и мислење над 100 страни - долго потребно време за прибирање на податоците и изработка на вештачењето, односно поголем број денови за изработка, над 15 дена	5000-7000
3. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА	
3.1. Вештачење	1500-7000
-мала парична вредност на предметот на вештачење (до 100.000 денари) -ниска сложеност на вештачењето односно анализа на документација до 20 страни вклучувајќи и наод и мислење или настани од мал обем (со вклучено едно физичко или правно лице) -кратко потребно време за прибирање на податоците и изработка на вештачењето, односно мал број на денови за изработка, до 5 дена.	1500-3000

-средна парична вредност на предметот на вештачење (100.001 до 1.000.000 денари) -средна сложеност на вештачењето односно анализа на документација од 21 до 50 страни вклучувајќи и наод и мислење или настани од среден обем (со вклучени две физички или правни лица) - средно потребно време за прибирање на податоците и изработка на вештачењето, односно среден број денови за изработка, од 6-15 дена	3000-5000
-голема парична вредност на предметот на вештачење (над 1.000.001 денари) -висока сложеност на вештачењето односно анализа на документација од 51 до 100 страни вклучувајќи и наод и мислење или настани од поголем обем (со вклучени неколку физички или правни лица) - долго потребно време за прибирање на податоците и изработка на вештачењето, односно поголем број денови за изработка, над 15 дена	5000-7000
4. ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНОЛОГИИ	
4.1. Вештачење	3000-7500
-мала парична вредност на предметот на вештачење (до 100.000 денари)	3000-4500

-ниска сложеност на вештачењето односно анализа на документација вклучувајќи и наод и мислење до 20 страни или информатички бази и опрема од мал обем – до 20 податочни објекти (табели, процедури, тригери и функции и др.) -кратко потребно време за прибирање на податоците и изработка на вештачењето, односно мал број на денови за изработка, до 5 дена.	
-средна парична вредност на предметот на вештачење (100.001 до 1.000.000 денари) -средна сложеност на вештачењето односно анализа на документација вклучувајќи и наод и мислење од 21 до 50 страни или информатички бази и опрема од среден обем – од 20 до 50 податочни објекти (табели, погледи, процедури, тригери и функции и др.) - средно потребно време за прибирање на податоците и изработка на вештачењето, односно среден број денови за изработка, од 6-15 дена	4500-6000
-голема парична вредност на предметот на вештачење (над 1.000.001 денари) -висока сложеност на вештачењето односно анализа на документација вклучувајќи и наод и мислење над 50 страни или информатички бази и	6000-7500

опрема од голем обем – над 50 податочни објекти (табели, погледи, процедури, тригери и функции и др.) - долго потребно време за прибирање на податоците и изработка на вештачењето, односно поголем број денови за изработка, над 15 дена	
5. МАШИНСВО	
5.1. Вештачење	1500-7000
-мала парична вредност на предметот на вештачење (до 100.000 денари) -ниска сложеност на вештачењето односно анализа на документација вклучувајќи и наод и мислење до 20 страни или предмети од мал обем (мала материјална штета и/или физички повреди) -кратко потребно време за прибирање на податоците и изработка на вештачењето, односно мал број на денови за изработка, до 5 дена.	1500-3000
-средна парична вредност на предметот на вештачење (100.001 до 1.000.000 денари) -средна сложеност на вештачењето односно анализа на документација вклучувајќи и наод и мислење од 21 до 50 страни или предмети од среден (поголема материјална штета и/или физички повреди) обем - средно потребно време за	3000-5000

прибирање на податоците и изработка на вештачењето, односно среден број денови за изработка, од 6-15 дена	
-голема парична вредност на предметот на вештачење (над 1.000.001 денари) -висока сложеност на вештачењето односно анализа на документација вклучувајќи и наод и мислење над 50 страни или предмети од поголем обем (голема материјална штета и/или смртни последици) вклучувајќи наод и мислење - долго потребно време за прибирање на податоците и изработка на вештачењето, односно поголем број денови за изработка, над 15 дена	5000-7000
6.СООБРАЌАЈ	
6.1. Вештачење	1500-7000
-мала парична вредност на предметот на вештачење (до 100.000 денари) -ниска сложеност на вештачењето односно анализа на документација вклучувајќи и наод и мислење до 20 страни или предмети од мал обем (мала материјална штета и/или физички повреди) -кратко потребно време за прибирање на податоците и изработка на вештачењето, односно мал број на денови за изработка, до 5	1500-3000

дена.	
-средна парична вредност на предметот на вештачење (100.001 до 1.000.000 денари) -средна сложеност на вештачењето односно анализа на документација вклучувајќи и наод и мислење од 21 до 50 страни или предмети од среден (поголема материјална штета и/или физички повреди) обем - средно потребно време за прибирање на податоците и изработка на вештачењето, односно среден број денови за изработка, од 6-15 дена	3000-5000
-голема парична вредност на предметот на вештачење (над 1.000.001 денари) -висока сложеност на вештачењето односно анализа на документација вклучувајќи и наод и мислење над 50 страни или предмети од поголем обем (голема материјална штета и/или смртни последици) вклучувајќи наод и мислење - долго потребно време за прибирање на податоците и изработка на вештачењето, односно поголем број денови за изработка, над 15 дена	5000-7000
7. ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО	
7.1. Вештачење	1500-7000

-мала парична вредност на предметот на вештачење (до 100.000 денари) -ниска сложеност на вештачењето односно анализа на документација вклучувајќи и наод и мислење до 20 страни или предмети од мал обем (површини до 1000 m²) -кратко потребно време за прибирање на податоците и изработка на вештачењето, односно мал број на денови за изработка, до 5 дена.	1500-3000
-средна парична вредност на предметот на вештачење (100.001 до 1.000.000 денари) -средна сложеност на вештачењето односно анализа на документација вклучувајќи и наод и мислење од 21 до 50 страни или предмети од среден (површини од 1000 m² – 5000 m²) обем - средно потребно време за прибирање на податоците и изработка на вештачењето, односно среден број денови за изработка, од 6-15 дена	3000-5000
-голема парична вредност на предметот на вештачење (над 1.000.001 денари) -висока сложеност на вештачењето односно анализа на документација вклучувајќи и наод и мислење над 50 страни или предмети од голем обем	5000-7000

површини над 5000 m ²) - долго потребно време за прибирање на податоците и изработка на вештачењето, односно поголем број денови за изработка, над 15 дена	
8. РУДАРСТВО	
8.1. Вештачење	1500-7000
-мала парична вредност на предметот на вештачење (до 100.000 денари) -ниска сложеност на вештачењето односно анализа на документација вклучувајќи и наод и мислење до 10 страни -кратко потребно време за прибирање на податоците и изработка на вештачењето, односно мал број на денови за изработка, до 5 дена.	1500-3000
-средна парична вредност на предметот на вештачење (100.001 до 1.000.000 денари) -средна сложеност на вештачењето односно анализа на документација вклучувајќи и наод и мислење од 11 до 30 страни - средно потребно време за прибирање на податоците и изработка на вештачењето, односно среден број денови за изработка, од 6-15 дена	3000-5000

-голема парична вредност на предметот на вештачење (над 1.000.001 денари) -висока сложеност на вештачењето односно анализа на документација вклучувајќи и наод и мислење над 30 страни - долго потребно време за прибирање на податоците и изработка на вештачењето, односно поголем број денови за изработка, над 15 дена	5000-7000
9. ТЕХНОЛОШКО ИНЖЕНЕРСТВО	
9.1. Вештачење	1500-7000
-мала парична вредност на предметот на вештачење (до 100.000 денари) -ниска сложеност на вештачењето односно анализа на документација вклучувајќи и наод и мислење до 20 страни -кратко потребно време за прибирање на податоците и изработка на вештачењето, односно мал број на денови за изработка, до 5 дена.	1500-3000
-средна парична вредност на предметот на вештачење (100.001 до 1.000.000 денари) -средна сложеност на вештачењето односно анализа на документација вклучувајќи и наод и мислење од 21 до 50 страни	3000-5000

- средно потребно време за прибирање на податоците и изработка на вештачењето, односно среден број денови за изработка, од 6-15 дена	
-голема парична вредност на предметот на вештачење (над 1.000.001 денари) -висока сложеност на вештачењето односно анализа на документација вклучувајќи и наод и мислење над 50 страни - долго потребно време за прибирање на податоците и изработка на вештачењето, односно поголем број денови за изработка, над 15 дена	5000-7000
10.МЕДИЦИНА	
10.1.Вештачење	3000-7500
-мала парична вредност на предметот на супер вештачењето (до 100.000 денари) -ниска сложеност на супер вештачењето односно анализа на документација вклучувајќи и наод и мислење до 20 страни -кратко потребно време за прибирање на податоците и изработка на супер вештачењето, односно мал број на денови за изработка, до 5 дена.	3000-4500
-средна парична вредност на предметот на вештачење (100.001 до	4500-6000

1.000.000 денари) -средна сложеност на вештачењето односно анализа на документација вклучувајќи и наод и мислење од 21 до 50 страни - средно потребно време за прибирање на податоците и изработка на вештачењето, односно среден број денови за изработка, од 6-15 дена	
-голема парична вредност на предметот на вештачење (над 1.000.001 денари) -висока сложеност на вештачењето односно анализа на документација вклучувајќи и наод и мислење над 50 страни - долго потребно време за прибирање на податоците и изработка на вештачењето, односно поголем број денови за изработка, над 15 дена	6000-7500
11. ДРУГИ ОБЛАСТИ НА ВЕШТАЧЕЊЕ	
11.1. Вештачење	1500-7000
-мала парична вредност на предметот на вештачење (до 100.000 денари) -ниска сложеност на вештачењето односно анализа на документација вклучувајќи и наод и мислење до 50 страни -кратко потребно време за	1500-3000

прибирање на податоците и изработка на вештачењето, односно мал број на денови за изработка, до 5 дена.	
-средна парична вредност на предметот на вештачење (100.001 до 1.000.000 денари) -средна сложеност на вештачењето односно анализа на документација вклучувајќи и наод и мислење од 51 до 100 страни - средно потребно време за прибирање на податоците и изработка на вештачењето, односно среден број денови за изработка, од 6-15 дена	3000-5000
-голема парична вредност на предметот на вештачење (над 1.000.001 денари) -висока сложеност на вештачењето односно анализа на документација вклучувајќи и наод и мислење над 100 страни - долго потребно време за прибирање на податоците и изработка на вештачењето, односно поголем број денови за изработка, над 15 дена	5000-7000
12. ВРЕДНОСТ НА РАБОТЕН ЧАС ЗА УВИД ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛИЦЕ МЕСТО	200
13. ПРИСУСТВО НА ГЛАВНА РАСПРАВА КАДЕ ШТО Е СЕДИШТЕТО НА ВЕШТАКОТ	600

14. ПРИСУСТВО НА ГЛАВНА РАСПРАВА НАДВОР ОД СЕДИШТЕТО НА ВЕШТАКОТ И ОДДАЛЕЧЕНОСТ ДО 50 КИЛОМЕТРИ ВО ЕДНА НАСОКА	900
15. ПРИСУСТВО НА ГЛАВНА РАСПРАВА НАДВОР ОД СЕДИШТЕТО НА ВЕШТАКОТ И ОДДАЛЕЧЕНОСТ ПОГОЛЕМА ДО 50 КИЛОМЕТРИ ВО ЕДНА НАСОКА	900
16. ПРИСУСТВО НА ГЛАВНА РАСПРАВА ВО СЛУЧАЈ КОГА ИСТАТА Е ОДЛОЖЕНА ОДНОСНО ПРЕЗАКАЖАНА	300

Прилог бр. 2

1. ТРГОВСКО ДРУШТВО, ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ И ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА; ПОДВИЖНИ ПРЕДМЕТИ; МАШИНИ И ОПРЕМА И ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ	НАГРАДА ВО ДЕНАРИ
1.1. Проектирана вредност на предметот на процена во денари	
-до 300.000	2000
-од 300.001 до 600.000	2000-8000
-од 600.001 до 1.200.000	8000-15000
-од 1.200.001 до 3.000.000	15000-35000
-од 3.000.001 до 6.000.000	35000-50000
-од 6.000.001 до 18.000.000	50000-85000
-од 18.000.001 до 30.000.000	85000-100000
-од 30.000.001 до 60.000.000	100000-150000
-од 60.000.001 до 180.000.000	150000-250000
-од 180.000.001 до 300.000.000	250000-300000
-Над 300.000.000	Не повеќе од од 4% од вредноста
2. ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА	
2.1. Патнички моторни возила	1000
2.2. Мотоцикли	500
2.3. Товарни моторни возила, влекачи и автобуси	1500
2.4. Приклучни возила	700
2.5. Земјоделска механизација	700
2.6. Приклучни средства за земјоделски машини	200
2.7. Градежна механизација	1500
2.8. Вилушари	1000
2.9. Пловни објекти	
2.9.1 Чамец, моторен чамец и други пловни објекти без сопствен погон наменети за спорт и рекреација	800
2.9.2 Глисер и скутер	1000
2.9.3 Брод и друг пловен објект наменети за превоз на патници и стока	8000
2.9.4 Јахта	10000
2.10. Воздухоплови	
2.10.1. Воздухоплов за прево на лица, предмети и товар	20000
2.10.2. Воздухоплов за воздухопловно – спортски активности и за обука на летачки персонал	8000
2.10.3. Воздухоплов за посебни воздухопловни	20000

активности на Министерството за внатрешни работи (полициски воздухоплови), за укажување на медицинска помош и за вршење на специјализирани услуги	
2.10.4.Воздухоплов за посебни воздухопловни активности на Министерство за одбрана (воени воздухоплови)	25000
2.11. Железнички возила	
2.11.1. Влечно возило	7500
2.11.2. Влечно возило	3500
3. НЕДВИЖЕН ИМОТ	
3.1. Станови	
3.1.1 до 40 м ²	1500
3.1.2 од 41 до 75 м ²	2000
3.1.3 од 76 до 90 м ²	2500
3.1.4 од 91 до 150 м ²	3000
3.1.5 над 150 м ²	4000 ден. + 10 ден. за секој 1 м ² над 150 м ² без ДДВ
3.2. Куќи	
3.2.1 до 100 м ²	1600
3.2.2 од 101 до 200 м ²	2000
3.2.3 од 201 до 350 м ²	2500
3.2.4 над 350 м ²	2500 ден. + 10 ден. за секој 1 м ² над 350 м ² без ДДВ
3.3. Помошни простории (гаража, остава, подрум)	
3.3.1 за еден (1) објект	300
3.3.2 секој нареден објект	+ 100
3.4. Деловни простории	
3.4.1 до 60 м ²	2000
3.4.2 од 61 до 100 м ²	3500
3.4.3 од 101 до 200 м ²	5000
3.4.4 од 201 до 300 м ²	6000
3.4.5 над 300 м ²	7500 ден. + 20 ден. за секој 1 м ² над 300 м ² без ДДВ
3.5. Земјиште (градежно изградено и градежно неизградено)	
3.5.1 до 600 м ²	1500
3.5.2 од 601 до 1000 м ²	2500
3.5.3 од 1001 до 3000 м ²	3500
3.5.4 од 3001 до 6000 м ²	4500
3.5.5 над 6001 м ²	5500
3.6. Бензински пумпи	
3.6.1 Основна функција	10000

3.7. Магацини, хали, стоваришта, производни хали	
3.7.1 до 1000 м ²	7000
3.7.2 од 1001 до 2000 м ²	10000
3.7.3 од 2001 до 4000 м ²	15000
3.7.4 од 4001 до 5000 м ²	20000
3.7.5 над 5001 м ²	25000
3.8. Хотели, мотели, одморалишта	
3.8.1 до 600 м ²	10000
3.8.2 од 601 до 1000 м ²	15000
3.8.3 од 1001 до 2000 м ²	20000
3.8.4 од 2001 до 3000 м ²	30000
3.8.5 над 3001 м ²	35000

3813.

Врз основа на член 29-а од Законот за вештачење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 115/10, 12/14, 43/14 и 104/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.7.2015 година, донесе

УРЕДБА**ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА РЕАЛНО ПОТРЕБНИТЕ ТРОШОЦИ ЗА ВЕШТАЧЕЊАТА ИЗВРШЕНИ ОД БИРОТО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА, ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ****Член 1**

Со оваа уредба се уредува начинот на пресметување на висината на надоместокот за реално потребните трошоци за вештачењата извршени од Бирото за судски вештачења за потребите на органите на државната управа, јавните претпријатија и акционерските друштва во државна сопственост.

Член 2

Висината на надоместокот на реално потребните трошоци за вештачењата извршени од Бирото за судски вештачења за потребите на органите на државната управа, јавните претпријатија и акционерските друштва во државна сопственост се утврдува според:

- висината на паричната вредност на предметот за вештачење;
- сложеноста на вештачењето;
- потребното време за прибирање на податоците;
- проучување на доставената документација и податоци;
- примена на соодветна методологија за област за вештачење;
- изработка на вештачењето (наодот и мислењето) и
- потребните патни и дневни трошоци и материјални трошоци.

Висината на надоместокот од став 1 на овој член е дадена во Прилогот кој е составен дел на оваа уредба.

Член 3

Во случај на вештачење чија сложеност и потребна експертиза за негово вршење е од поголем обем, надоместокот за реално потребите трошоци од Прилогот на оваа уредба може да се зголемат најмногу до 200% од утврдените, во зависност од:

- големината на документацијата кое е основа за изработка на вештачењето;

- должината на анализиран период кој е подолг од три години;
- вредност на спорот над 100.000.000 денари;
- дела од организиран криминал каде се инволвирали повеќе од пет правни или физички лица и
- комплексноста и видот на задачата кој се предмет за изработка на вештачење, за кој е потребен највисок степен на експертиза и искуство.

Член 4

Во случај на доставување на нови докази врз основа на кој се изготвува дополнително вештачење, за изготвување на истото, по ист предмет на вештачење за кој веќе е утврден надоместок за реално потребните трошоци на Бирото за судски вештачења му припаѓа надоместок во висина од 50 % од утврдениот и пресметаниот надоместок за реално потребните трошоци за истиот предмет, доколку ваквото вештачење не се врши поради пропуст на вештото лице.

Член 5

Под потребните патни и дневни трошоци и материјални трошоци се подразбираат трошоци направени за:

1. превоз од местото на живеење, односно седиштето на вештакот до седиштето на судот или местото каде што го извршува вештачењето, со средства за јавен превоз, како и за враќање до местото на живеење односно седиштето;
2. превоз, доколку нема можност со средства за јавен превоз, се признава километража со користење на патничко возило во сопственост на субјектот кој врши вештачење, вклучувајќи ја и патарината (еден километар = 10 % од цената на чинење на 1 литар гориво кое го користи возилото);
3. ноќевање согласно приложена сметка (доколку ноќевањето е неопходно потребно во местото на вршење на вештачењето и истото е оддалечено најмалку 100 км од седиштето на вештакот);
4. материјалните трошоци за дејствија направени при изработка на наодот и мислењето, а кои по своја природа се специфични и кои ги вршат само специјализирани установи, институции и правни лица, се пресметуваат по важечки цени на истите.

Член 6

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7248/2
28 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

ПРИЛОГ

ОБЛАСТ НА ВЕШТАЧЕЊЕ	НАДОМЕСТОК ЗА РЕАЛНО ПОТРЕБНИТЕ ТРОШОЦИ ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ ВО ДЕНАРИ
1. МАТЕРИЈАЛНО, ФИНАНСИСКО И СМЕТКОВОДСТВЕНО РАБОТЕЊЕ	
1.1. <i>Вештачење</i>	2400-12000
-мала парична вредност на предметот на вештачење (до 100.000 денари) -ниска сложеност на вештачењето односно анализа на документација вклучувајќи и наод и мислење до 50 страни -кратко потребно време за прибирање на податоците и изработка на вештачењето, односно мал број на денови за изработка, до 5 дена.	2400-4320
-средна парична вредност на предметот на вештачење (100.001 до 1.000.000 денари) -средна сложеност на вештачењето односно анализа на документација вклучувајќи и наод и мислење од 51 до 100 страни - средно потребно време за прибирање на податоците и изработка на вештачењето, односно среден број денови за изработка, од 6-15 дена	4321-7200
-голема парична вредност на предметот на вештачење (над 1.000.001 денари) -висока сложеност на вештачењето односно анализа на документација вклучувајќи и наод	7201-12000

и мислење над 100 страни - долго потребно време за прибирање на податоците и изработка на вештачењето, односно поголем број денови за изработка, над 15 дена	
2. ГРАДЕЖНИШТВО И АРХИТЕКТУРА	
2.1. Вештачење	2400-12000
-мала парична вредност на предметот на вештачење (до 100.000 денари) -ниска сложеност на вештачењето односно анализа на документација вклучувајќи и наод и мислење до 50 страни -кратко потребно време за прибирање на податоците и изработка на вештачењето, односно мал број на денови за изработка, до 5 дена.	2400-4320
-средна парична вредност на предметот на вештачење (100.001 до 1.000.000 денари) -средна сложеност на вештачењето односно анализа на документација вклучувајќи и наод и мислење од 51 до 100 страни - средно потребно време за прибирање на податоците и изработка на вештачењето, односно среден број денови за изработка, од 6-15 дена	4321-7200
-голема парична вредност на предметот на вештачење (над 1.000.001 денари) -висока сложеност на вештачењето односно анализа на документација вклучувајќи и наод и мислење над 100 страни - долго потребно време за	7201-12000

прибирање на податоците и изработка на вештачењето, односно поголем број денови за изработка, над 15 дена	
3. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА	
3.1. Вештачење	2400-8000
-мала парична вредност на предметот на вештачење (до 100.000 денари) -ниска сложеност на вештачењето односно анализа на документација до 20 страни вклучувајќи и наод и мислење или настани од мал обем (со вклучено едно физичко или правно лице) -кратко потребно време за прибирање на податоците и изработка на вештачењето, односно мал број на денови за изработка, до 5 дена.	2400-4000
-средна парична вредност на предметот на вештачење (100.001 до 1.000.000 денари) -средна сложеност на вештачењето односно анализа на документација од 21 до 50 страни вклучувајќи и наод и мислење или настани од среден обем (со вклучени две физички или правни лица) - средно потребно време за прибирање на податоците и изработка на вештачењето, односно среден број денови за изработка, од 6-15 дена	4001-6000
-голема парична вредност на предметот на вештачење (над 1.000.001 денари) -висока сложеност на вештачењето односно анализа на	6001-8000

документација од 51 до 100 страни вклучувајќи и наод и мислење или настани од поголем обем (со вклучени неколку физички или правни лица) - долго потребно време за прибирање на податоците и изработка на вештачењето, односно поголем број денови за изработка, над 15 дена	
4. ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНОЛОГИИ	
4.1. Вештачење	4800-16800
-мала парична вредност на предметот на вештачење (до 100.000 денари) -ниска сложеност на вештачењето односно анализа на документација вклучувајќи и наод и мислење до 20 страни или информатички бази и опрема од мал обем – до 20 податочни објекти (табели, процедури, тригери и функции и др.) -кратко потребно време за прибирање на податоците и изработка на вештачењето, односно мал број на денови за изработка, до 5 дена.	4800-8400
-средна парична вредност на предметот на вештачење (100.001 до 1.000.000 денари) -средна сложеност на вештачењето односно анализа на документација вклучувајќи и наод и мислење од 21 до 50 страни или информатички бази и опрема од среден обем – од 20 до 50 податочни објекти (табели, погледи, процедури, тригери и	8401-12000

функции и др.) - средно потребно време за прибирање на податоците и изработка на вештачењето, односно среден број денови за изработка, од 6-15 дена	
-голема парична вредност на предметот на вештачење (над 1.000.001 денари) -висока сложеност на вештачењето односно анализа на документација вклучувајќи и наод и мислење над 50 страни или информатички бази и опрема од голем обем – над 50 податочни објекти (табели, погледи, процедури, тригери и функции и др.) - долго потребно време за прибирање на податоците и изработка на вештачењето, односно поголем број денови за изработка, над 15 дена	12001-14400
5. МАШИНСТВО	
5.1. Вештачење	2400-16000
-мала парична вредност на предметот на вештачење (до 100.000 денари) -ниска сложеност на вештачењето односно анализа на документација вклучувајќи и наод и мислење до 20 страни или предмети од мал обем (мала материјална штета и/или физички повреди) -кратко потребно време за прибирање на податоците и изработка на вештачењето, односно мал број на денови за изработка, до 5 дена.	2400-6400
-средна парична вредност на предметот на вештачење (100.001	6401-10400

до 1.000.000 денари) -средна сложеност на вештачењето односно анализа на документација вклучувајќи и наод и мислење од 21 до 50 страни или предмети од среден (поголема материјална штета и/или физички повреди) обем - средно потребно време за прибирање на податоците и изработка на вештачењето, односно среден број денови за изработка, од 6-15 дена	
-голема парична вредност на предметот на вештачење (над 1.000.001 денари) -висока сложеност на вештачењето односно анализа на документација вклучувајќи и наод и мислење над 50 страни или предмети од поголем обем (голема материјална штета и/или смртни последици) вклучувајќи наод и мислење - долго потребно време за прибирање на податоците и изработка на вештачењето, односно поголем број денови за изработка, над 15 дена	10401-16000
6. СООБРАЌАЈ	
6.1. Вештачење	2400-8000
-мала парична вредност на предметот на вештачење (до 100.000 денари) -ниска сложеност на вештачењето односно анализа на документација вклучувајќи и наод и мислење до 20 страни или предмети од мал обем (мала материјална штета и/или физички повреди) -кратко потребно време за	2400-4000

прибирање на податоците и изработка на вештачењето, односно мал број на денови за изработка, до 5 дена.	
-средна парична вредност на предметот на вештачење (100.001 до 1.000.000 денари) -средна сложеност на вештачењето односно анализа на документација вклучувајќи и наод и мислење од 21 до 50 страни или предмети од среден (поголема материјална штета и/или физички повреди) обем - средно потребно време за прибирање на податоците и изработка на вештачењето, односно среден број денови за изработка, од 6-15 дена	4001-6000
-голема парична вредност на предметот на вештачење (над 1.000.001 денари) -висока сложеност на вештачењето односно анализа на документација вклучувајќи и наод и мислење над 50 страни или предмети од поголем обем (голема материјална штета и/или смртни последици) вклучувајќи наод и мислење - долго потребно време за прибирање на податоците и изработка на вештачењето, односно поголем број денови за изработка, над 15 дена	6001-8000
7.ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО	
7.1.Вештачење	2400-12000
-мала парична вредност на предметот на вештачење (до 100.000 денари) -ниска сложеност на вештачењето	2400-4320

односно анализа на документација вклучувајќи и наод и мислење до 20 страни или предмети од мал обем (површини до 1000 m ²) -кратко потребно време за прибирање на податоците и изработка на вештачењето, односно мал број на денови за изработка, до 5 дена.	
-средна парична вредност на предметот на вештачење (100.001 до 1.000.000 денари) -средна сложеност на вештачењето односно анализа на документација вклучувајќи и наод и мислење од 21 до 50 страни или предмети од среден (површини од 1000 m ² – 5000 m ²) обем - средно потребно време за прибирање на податоците и изработка на вештачењето, односно среден број денови за изработка, од 6-15 дена	4321-8400
-голема парична вредност на предметот на вештачење (над 1.000.001 денари) -висока сложеност на вештачењето односно анализа на документација вклучувајќи и наод и мислење над 50 страни или предмети од голем обем површини над 5000 m ²) - долго потребно време за прибирање на податоците и изработка на вештачењето, односно поголем број денови за изработка, над 15 дена	8401-12000
8. ЗАШТИТА НА АВТОРСКОТО ПРАВО И ДРУГИ СРОДНИ ПРАВА И ПРАВА ОД ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ	

8.1. Вештачење	4800-14400
-мала парична вредност на предметот на вештачење (до 100.000 денари) -ниска сложеност на вештачењето односно анализа на документација вклучувајќи и наод и мислење до 20 страни или предмети од мал обем -кратко потребно време за прибирање на податоците и изработка на вештачењето, односно мал број на денови за изработка, до 5 дена.	4800-7600
-средна парична вредност на предметот на вештачење (100.001 до 1.000.000 денари) -средна сложеност на вештачењето односно анализа на документација вклучувајќи и наод и мислење од 21 до 50 страни или предмети од среден обем - средно потребно време за прибирање на податоците и изработка на вештачењето, односно среден број денови за изработка, од 6-15 дена	7601-10400
-голема парична вредност на предметот на вештачење (над 1.000.001 денари) -висока сложеност на вештачењето односно анализа на документација вклучувајќи и наод и мислење над 50 страни или предмети од голем обем - долго потребно време за прибирање на податоците и изработка на вештачењето, односно поголем број денови за изработка, над 15 дена	10401-14400
9. ДРУГИ ОБЛАСТИ НА	

ВЕШТАЧЕЊЕ	
9.1. Вештачење	2400-12000
-мала парична вредност на предметот на вештачење (до 100.000 денари) -ниска сложеност на вештачењето односно анализа на документација вклучувајќи и наод и мислење до 50 страни -кратко потребно време за прибирање на податоците и изработка на вештачењето, односно мал број на денови за изработка, до 5 дена.	2400-4320
-средна парична вредност на предметот на вештачење (100.001 до 1.000.000 денари) -средна сложеност на вештачењето односно анализа на документација вклучувајќи и наод и мислење од 51 до 100 страни - средно потребно време за прибирање на податоците и изработка на вештачењето, односно среден број денови за изработка, од 6-15 дена	4321-7200
-голема парична вредност на предметот на вештачење (над 1.000.001 денари) -висока сложеност на вештачењето односно анализа на документација вклучувајќи и наод и мислење над 100 страни - долго потребно време за прибирање на податоците и изработка на вештачењето, односно поголем број денови за изработка, над 15 дена	7201-12000
10. ВРЕДНОСТ НА РАБОТЕН ЧАС ЗА УВИД ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛИЦЕ МЕСТО	160

11. ПРИСУСТВО НА ГЛАВНА РАСПРАВА КАДЕ ШТО Е СЕДИШТЕТО НА ВЕШТАКОТ	480
12. ПРИСУСТВО НА ГЛАВНА РАСПРАВА НАДВОР ОД СЕДИШТЕТО НА ВЕШТАКОТ И ОДДАЛЕЧЕНОСТ ДО 50 КИЛОМЕТРИ ВО ЕДНА НАСОКА	720
13. ПРИСУСТВО НА ГЛАВНА РАСПРАВА НАДВОР ОД СЕДИШТЕТО НА ВЕШТАКОТ И ОДДАЛЕЧЕНОСТ ПОГОЛЕМА ОД 50 КИЛОМЕТРИ ВО ЕДНА НАСОКА	720
14. ПРИСУСТВО НА ГЛАВНА РАСПРАВА ВО СЛУЧАЈ КОГА ИСТАТА Е ОДЛОЖЕНА ОДНОСНО ПРЕЗАКАЖАНА	240

3814.

Прз основа на член 26 став (4) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија” бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 42/14 и 97/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.7.2015 година, донесе

УРЕДБА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ЛЕТАЊЕ****Член 1**

Во Уредбата за посебните услови, начинот и постапката за добивање на одобрение за летање („Службен весник на Република Македонија” бр. 38/13), во членот 2, точката 6) се менува и гласи:

„6) Генерална авијација опфаќа операции кои не се комерцијални воздухопловни операции или специјализирани услуги со воздухоплов.”

Член 2

Во членот 6 по зборот „Агенцијата“ се додаваат зборовите: „или од неа овластено правно лице согласно член 9-д став (1) од Законот за воздухопловство.”

Член 3

Во членот 8 во ставот (6) по зборот: „член” се додаваат зборовите: „освен во случај кога Агенцијата имала овластено друго правно лице за издавање на одобренија за летање вон нејзиното работно време согласно член 9-д став (1) од Законот за воздухопловство.”

Член 4

Во членот 9, по ставот (4) се додава нов став (5) кој гласи:

„(5) Во случај на промена на воздухоплов, вклучување на нов воздухоплов, промена на ден или линија или врзување на линија, од страна на Агенцијата се издава потврда дека претходно издаденото одобрение се однесува и на промената која се бара.”

Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (6) и (7).

Член 5

Во членот 12, во точката е), точката и записката се заменуваат со сврзникот „и”.

Во точката ж) сврзникот „и” се заменува со точка.

Точката з) се брише.

Член 6

Во членот 13 по зборот „Агенцијата“ се додаваат зборовите: „или од неа овластено правно лице согласно член 9-д став (1) од Законот за воздухопловство.”

Член 7

Во членот 15, став (1), во точката г) се додава нова реченица која гласи: „Деновите за викенд и празничните денови не се сметаат во временскиот рок утврден во оваа точка, освен во случај кога Агенцијата имала овластено друго правно лице за издавање на одобренија за летање вон нејзиното работно време согласно член 9-д став (1) од Законот за воздухопловство.”

По ставот (5) се додава нов став (6) кој гласи:

„(6) Во случај на промена на воздухоплов, вклучување на нов воздухоплов, промена на ден или линија или врзување на линија, од страна на Агенцијата се издава потврда дека претходно издаденото одобрение се однесува и на промената која се бара.”

Член 8

Во членот 17, по ставот (1) се додаваат три нови става (2), (3) и (4) кои гласат:

„(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, Агенцијата може да издава месечно одобрение за вршење на карго јавен воздушен превоз доколку превозникот доставил листа на воздухоплови со кои ќе го врши превозот и докази за исполнетост на условите од член 12 на оваа уредба, за бараниот период.

(3) Месечното одобрение од став (2) на овој член се однесува само за воздухопловите кои се наведени во листата на воздухоплови поднесена со барањето за месечно одобрение.

(4) Во случај на вклучување на нов воздухоплов, од страна на Агенцијата се издава потврда дека претходно издаденото одобрение се однесува и на новиот воздухоплов.”

Ставот (2) станува став (5).

Член 9

По членот 17 се додава нов член 17-а кој гласи:

„Член 17-а

По исклучок од одредбите на оваа глава, за одобрување на авио-такси превоз, панорамски летови и други видови на нередовен комерцијален воздушен превоз, кој не е чартер превоз, се применуваат одредбите од глава IV на оваа уредба.”

Член 10

Во членот 19 во точката а) по зборот „доаѓа” се додаваат зборовите: „освен за воздухоплов без екипаж доколку поседува такво уверение”

Во точката б) по зборот „воздухопловот” се додаваат зборовите: „, или друг соодветен доказ дека воздухопловот е пловидбен, доколку таков постои”

Се додаваат два нови става (2) и (3) кои гласат:

„(2) Покрај условите од став (1) на овој член, за одобрување на летови од генерална авијација кои се вршат со воздухоплов без екипаж во контролирана аеродромска и терминална зона на воздухопловно пристаниште и во воздушен простор над надморска височина од 11000 стапки, операторот треба да достави доказ дека воздухопловот е опремен со уред за идентификација-транспондер.

(3) Покрај условите од став (1) на овој член, за одобрување на летови од генерална авијација кои се вршат со воздухоплов без екипаж со маса поголема од 5700 кг. операторот треба да достави доказ дека воздухопловот е опремен со уред за избегнување на судир (ACAS/TCAS).”

Член 11

Во членот 20 во ставот (1) по зборовите: „Република Македонија” се додаваат зборовите: „освен во случај кога Агенцијата имала овластено друго правно лице за издавање на одобренија за летање вон нејзиното работно време согласно член 9-д став (1) од Законот за воздухопловство”.

По ставот (2) се додаваат три нови става (3), (4) и (5) кои гласат:

„(3) Агенцијата може да издаде месечно или тримесечно одобрение за вршење летови од генерална авијација доколку операторот на воздухоплов достави листа на воздухоплови со кои ќе врши летови од генерална авијација и докази за исполнетост на условите од член 19 на оваа уредба, за бараниот период.

(4) Добиеното месечно или тримесечно одобрение важи само за воздухопловите наведени во листата со барањето за месечно или тримесечно одобрение.

(5) Во случај на вклучување нов воздухоплов, Агенцијата издава потврда дека претходно издаденото одобрение се однесува и на новиот воздухоплов.”

Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (6) и (7).

Член 12

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7348/1
28 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3815.

Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15 и 83/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.7.2015 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2015 ГОДИНА

Член 1

Во Уредбата за поблиските критериуми за директните плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/15, 42/15, 52/15, 92/15, 98/15 и 106/15) во член 2 став 2 во табелата во подмерката 1.6. во алинеја 3 по зборовите „15 јули 2015 година“ се додаваат зборовите „и од влегување на сила на оваа Уредба до 15 август 2015 година.“

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8119/1
28 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3816.

Врз основа на член 87 став 5 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15 и 98/15), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 28.7.2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА АД ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје се пренесува правото на сопственост на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, наменето за изградба на објекти предвидени со програмата за работа на АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје, кое претставува ГП бр.3.1 КО Кисела Вода 2 Скопје, без надомест и тоа:

- КП бр.1768/19 со површина од 4104 м2 Кисела Вода 2 на бул. „Трета Македонска Бригада“ евидентирани во Имотен лист 47993 КО Кисела Вода 2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6389/2
28 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3817.

Врз основа на член 87 став 5 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15 и 98/15), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 28. 7.2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА АД ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА-СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје се пренесува правото на сопственост на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, наменето за изградба на објекти предвидени со програмата за работа на АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје, кое претставува ГП бр.04.01 КО Центар 1 Скопје, без надомест и тоа:

- КП стара положба 13574/2 КО Центар 1 од која се формира делот нова положба КП 13574/2 во површина од 1.884 м2 КО Центар 1, евидентирано во Имотен лист бр. 101859 КО Центар 1, земјиште под зграда,

- КП стара положба 13575/13 КО Центар 1 од која се формира делот нова положба КП 13575/13 КО Центар 1 во површина од 69 м2, евидентирано во Имотен лист бр. 101858 КО Центар 1.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6390/2
28 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3818.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15 и 106/15) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.7.2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Се запишува правото на сопственост на недвижна ствар што се наоѓа на КП бр. 2419/2 КО Орашце и тоа:

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А1-1, влез 1, кат К1, број 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ, површина од 39 м2
во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6566/1
21 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3819.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15 и 106/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Се запишува правото на сопственост на недвижни-те ствари што се наоѓаат на КП 14812 КО Куманово ул.11 Октомври и тоа:

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-2, влез 2, кат К1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ, површина од 90 м2;

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-2, влез 2, кат К1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, површина од 13 м2;

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-2, влез 2, кат НК, број 3, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ, внатрешна површина од 78м2;

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-2, влез 2, кат К1, број 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ, внатрешна површина од 35 м2 и

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-2, влез 2, кат ПО, намена на посебен/заеднички дел од зграда П, внатрешна површина од 72 м2

во корист на Република Македонија во катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6689/1
21 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3820.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15 и 106/15) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИТЕ СТВари-ОБЈЕКТИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Се запишува правото на сопственост на недвижни-те ствари-објекти што се наоѓаат на КП 20298 за КО Куманово ул. „Моша Пијаде“ бр. и тоа:

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А5-4, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда П, површина од 13 м2.

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А5-4, влез 2, кат ПО, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда П, површина од 13м2 и

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А1-1, влез 2, кат К1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ, површина од 22 м2,

во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6690/1
21 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3821.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15 и 106/15)Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР-ОБЈЕКТ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Се запишува правото на сопственост на недвижната ствар-објект што се наоѓа на КП.бр. 2419/2 за КО Орашец и тоа:

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А1 -1, влез 1, кат К1, број 3, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ, површина од 38 м2,

во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6691/1
21 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3822.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15 и 106/15) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ-ОБЈЕКТИ ВО
КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО
КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Се запишува правото на сопственост на недвижни-
те ствари-објекти што се наоѓа на КП 26144/4 за КО
Куманово Ж.С.Куманово и тоа:

- зграда/објект 20, намена на зграда и друг објект
А1-1, влез 1, кат К1, број 1, намена на посебен/заед-
нички дел од зграда СТ, површина од 42 м2 и
- зграда/објект 14, намена на зграда и друг објект
А1-1, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заед-
нички дел од зграда СТ, површина од 58 м2,
во корист на Република Македонија во Катаста-
рот за недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.

Бр. 42-6692/1
21 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3823.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-
тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15 и
106/15) Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 21.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР-ОБЈЕКТ ВО КОРИСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Се запишува правото на сопственост на недвижната
ствар-објект што се наоѓа на КП 14791 за КО Кумано-
во, Плоштад „Маршал Тито“ и тоа:

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-1, влез
1, кат МА, број 34, намена на посебен/заеднички дел од
зграда СТ, површина од 23 м2,
во корист на Република Македонија во Катастарот
на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.

Бр. 42-6695/1
21 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3824.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-
тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15 и
106/15) Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 21.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Се запишува правото на сопственост на недвижни-
те ствари - објекти што се наоѓаат на КП бр. 16752/10,
КО Куманово, ул. „ЈНА“ бр. 50 и тоа:

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-1, влез
1, кат К1, број 3, намена на посебен/заеднички дел од
зграда СТ, површина од 50 м2;
- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-1, влез
1, кат К1, број 3, намена на посебен/заеднички дел од
зграда ПП, површина од 5 м2 и
- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-1, влез
1, кат ПО, број 3, намена на посебен/заеднички дел од
зграда П, површина од 8 м2,
во корист на Република Македонија во Катастарот
на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 42-6697/1
21 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3825.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-
тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15 и
106/15) Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 21.07.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Се запишува правото на сопственост на недвижни-
те ствари - објекти што се наоѓаат на КП 18680, КО Ку-
маново ул. „Октомвриска револуција“ бр.11 и тоа:

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-2, влез
5, кат ПО, број 4, намена на посебен/заеднички дел од
зграда П, површина од 12 м2 ;
- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-2, влез
5, кат К1, број 4, намена на посебен/заеднички дел од
зграда СТ, површина од 65 м2 и
- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-2, влез
5, кат К1, број 4, намена на посебен/заеднички дел од
зграда ПП, површина од 7 м2,
во корист на Република Македонија во Катастарот
на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 42-6700/1
21 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3826.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15 и 106/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИТЕ СТВАРИ - ОБЈЕКТИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Се запишува правото на сопственост на недвижните ствари-објекти што се наоѓаат на КП 20299 за КО Куманово ул., Моша Пијаде“ и тоа:

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А1-1, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ, површина од 24 м2.

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А1-1, влез 2, кат К1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ, површина од 27 м2.

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А1-1, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ, површина од 29 м2.

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А1-1, влез 2, кат ПО, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда П, површина од 12 м2.

- зграда 6, намена на зграда и друг објект А5-4, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда П, површина од 7 м2.

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-1, влез 1, кат ПО, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда П, површина од 14 м2.

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-1, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ, површина од 51 м2.

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А5-4, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда П, површина од 10 м2 и

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А5-4, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда П, површина од 8 м2,

во корист на Република Македонија во катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6702/1
21 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3827.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15 и 106/15) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Се запишува правото на сопственост на недвижната ствар што се наоѓа на КП бр. 14915 КО Куманово ул. „Димитрије Туцовиќ“ бр.2 и тоа:

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-2, влез 2, кат К3, број 7, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ, површина од 53 м2;

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-2, влез 2, кат К3, број 7, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, површина од 2 м2 и

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-2, влез 2, кат ПО, број 7, намена на посебен/заеднички дел од зграда П, површина од 7 м2

во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6709/1
21 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3828.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15 и 106/15“) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР-ОБЈЕКТ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Се запишува правото на сопственост на недвижната ствар-објект што се наоѓа на КП бр.2419/2 за КО Орашец ББ и тоа:

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А1-1, влез 1, кат К1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ, површина од 51 м2,

во корист на Република Македонија во катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6712/1
21 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3829.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15 и 106/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Се запишува правото на сопственост на недвижни-
те ствари - објекти што се наоѓаат на КП. бр. 13866, КО
Куманово, ул. Питу Гули бр.7 и тоа:

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А1-1, влез
1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од
зграда СТ, површина од 40 м2 и

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А1-1, влез
1, кат ПО, број 1, намена на посебен/заеднички дел од
зграда П, површина од 16 м2,

во корист на Република Македонија во катастарот
на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 42-6718/1
21 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3830.

Врз основа на член 42 став 4 од Законот за конче-
сии и јавно приватно партнерство („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 6/12 144/14, 33/15 и
104/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 28.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ПРЕНОС НА
УДЕЛОТ ОД СОДРУЖНИКОТ ТПП ЦЕТ ЕНЕРГИ
КИРИЛ ГАВРИЛО СЕРАФИМОВ ТП ШТИП НА
СОДРУЖНИКОТ ФЛЕКС ПОВЕР ДОО УВОЗ ИЗ-
ВОЗ СКОПЈЕ ВО КОНЦЕСИОНЕРОТ ДРУШТВО-
ТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЕТ ХЕЦ 277
ДОО СКОПЈЕ

Член 1

Се дава согласност на Концесионерот Друштвото за
производство и промет ХЕЦ 277 ДОО Скопје, како но-
сител на правото на концесија на вода за изградба на
мала хидроелектрична централа за производство на
електрична енергија добиена по основ на Договор за
концесија за вода за изградба на малата хидроелек-
трична централа со референтен број 277 Воденешница,
бр. 12-2867/18 од 20.3.2012 година и Анекс на Договор
за концесија за вода за изградба на малата хидроелек-
трична централа со референтен број 277 Воденешница,
бр. 12-2077/1 од 12.03.2015 година, за пренос на 50%
од уделот на содружникот ТПП Цет Енергии Кирил
Гаврило Серафимов ТП Штип на содружникот Флекс
Повер ДОО увоз извоз Скопје.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 42-6756/1
28 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3831.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-
тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15 и
106/15) Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 21.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Се запишува правото на сопственост на недвижни-
те ствари што се наоѓаат на КП 14618 КО Куманово ул.
„27 Март“ бр.50 и тоа:

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А1-1, влез
1, кат К1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од
зграда СТ, површина од 32 м2;

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А1-1, влез
5, кат К1, број 1 намена на посебен/заеднички дел од
зграда СТ, површина од 35 м2;

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А1-1, влез
1, кат К1, број 2 намена на посебен/заеднички дел од
зграда СТ, површина од 31 м2 и

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А1-1, влез
1, кат К1, број 2, намена на посебен/заеднички дел од
зграда ПП, површина од 6 м2,

во корист на Република Македонија во Катастарот
на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 42-6893/1
21 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3832.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-
тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15 и
106/15) Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 21.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Се запишува правото на сопственост на недвижна
ствар што се наоѓа на КП 14040 ул. „Браќа Рибар“ бр.
35 за КО Куманово и тоа:

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-1, влез
1, кат К1, број 2, намена на посебен/заеднички дел од
зграда СТ, површина од 81 м2;

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-1, влез
1, кат К1, број 2, намена на посебен/заеднички дел од
зграда ПП, површина од 21м2,

во корист на Република Македонија во катастарот
на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6899/1
21 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3833.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15 и 106/15) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Се запишува правото на сопственост на недвижна ствар што се наоѓа на КП бр. 16639, КО Куманово, ул. Дојранска бр.15 и тоа:

- зграда 1, намена на зграда и друг објект ВЗ-3, влез 1, кат 1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ВЗ-3, површина од 43 м2 и
 - зграда 1, намена на зграда и друг објект ВЗ-3, влез 1, кат 1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, површина од 1 м2,
- во корист на Република Македонија во катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6902/1
21 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3834.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15 и 106/15) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Се запишува правото на сопственост на недвижна ствар што се наоѓа на КП 14034/1, КО Куманово, ул.Иво Лола Рибар бр.41 и тоа:

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-1, влез 2, кат ПР, број 9, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ, површина од 43 м2;
 - зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-1, влез 2, кат ПО, број 9, намена на посебен/заеднички дел од зграда П, површина од 9 м2 и
 - зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-1, влез 2, кат К4, број 16, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ, површина од 18 м2,
- во корист на Република Македонија во катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6905/1
21 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3835.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15 и 106/15) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Се запишува правото на сопственост на недвижна ствар што се наоѓа на КП бр. 17637, КО Куманово, ул. Гоце Делчев бр.31 и тоа:

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А1-1, влез 1, кат К1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ, површина од 57 м2;
 - зграда 1, намена на зграда и друг објект А1-1, влез 1, кат К1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, површина од 2 м2 и
 - зграда 1, намена на зграда и друг објект А1-1, влез 1, кат ПО, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда П, површина од 29 м2,
- во корист на Република Македонија во катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6913/1
21 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3836.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15 и 106/15) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Се запишува правото на сопственост на недвижна ствар што се наоѓа на КП бр.9566/1 КО Куманово ул. „Никола Тесла“ бр.11 и тоа:

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А1-1, влез 2, кат ПР, број 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ, површина од 34 м2,
- во корист на Република Македонија во катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6917/1
21 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3837.

Врз основа на член 107 став (1) од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/2013, 12/2014, 44/2014, 144/2014, 10/2015 и 25/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРИ-
ВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА- ДЕТСКА ГРАДИНКА
„ТИА“ ВО ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава одобрение за основање на приватна установа за деца- детска градинка „ТиА“ во Тетово, со седиште на ул. „Јован Ончевски“ бр. 26 .

Член 2

Одобрението од член 1 од оваа одлука се дава врз основа на поднесеното барање од ТП „Т&А НАУЧИ ПОВЕКЕ“ услуги во образование, со ЕДБ: 5028014509844, со седиште на улица „Александар Здравковски“ бр.1, о. Тетово, преку овластено лице Наташа Бошко Пишовска.

Член 3

Во приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе се организира и остварува згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст, која како дејност ќе се организира за згрижување, престој, нега, исхрана, воспитно- образовани, спортско-рекреативни, културно-забавни активности, мерки и активности за подобрување и зачувување на здравјето и за поттикнување на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, менталниот и социјалниот развој на детето на возраст од една до шест години живот, односно до вклучување во основното образование, како и престој и исхрана и за деца над шест години, односно од поаѓање во основно училиште до десет години возраст, согласно Законот за заштита на децата.

Член 4

Потребните соодветни и стручни и други работници кои ќе ја остваруваат дејноста згрижување и воспитување на деца во приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе се обезбедат согласно пропишаните стандарди и нормативи за вршење на дејноста.

Член 5

Потребната опрема за опремување на приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е согласно пропишаните стандарди и нормативи за вршење на дејноста.

Член 6

Приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе биде сместена во објект на ул. „Јован Ончевски“ бр.26, о. Тетово, со површина од 128м², како и отворен дел од 100м² кој ќе се користи како површина за игра на деца на отворено.

Член 7

Бројот на децата кои ќе бидат опфатени со згрижување и воспитување е околу 45 деца, организирани во две комбинирани групи за деца на возраст од една до шест години и една група за деца на возраст од шест до десет години, согласно Законот за заштита на децата.

Член 8

Програмата за вршење на дејноста е според Програмата за рано учење и развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/14).

Член 9

Јазикот на кој ќе се изведуваат активностите во приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е македонски јазик и неговото кирилско писмо, согласно Законот за заштита на децата.

Член 10

Приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе отпочне со работа, по добивањето на решението за вршење на дејноста од министерот за труд и социјална политика и уписот во Централниот регистар на Република Македонија.

Член 11

Средствата за основање и работа на приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ги обезбедува основачот.

Член 12

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6987/1
28 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3838.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ број 78/15 и 106/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
АРАЧИНОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Секретаријат за спроведување на Рамковен договор, му престанува користењето на следните движни ствари:

Реден број	Назив	Карактеристики	Количина
1	Клима уред	VIVAX cool, мобелен клима уред ACP-09PT25GN	4
2	Клима уред	Клима уред VIVAX cool, ACP- 12CH35AEO	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Арачиново.

Член 3

Заменикот на претседателот на Владата, задолжен за спроведување на Рамковниот договор, склучува договор со градоначалникот на општина Арачиново, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7221/1
28 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3839.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ број 78/15 и 106/15), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 28.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ГРАДСКО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Секретаријат за спроведување на Рамковен договор, му престанува користењето на следните движни ствари:

Реден број	Назив	Карактеристики	Колитина
1	Клима уред	VIVAX cool, мобилен клима уред ACP-09PT25GN	1
2	Клима уред	Клима уред VIVAX cool, ACP-12CH35ABO	4

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Градско.

Член 3

Заменик на претседателот на Владата, задолжен за спроведување на Рамковниот договор, склучува договор со градоначалникот на општина Градско, со кој се уредуваат правата и обврските за движни ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7221/2
28 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3840.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ број 78/15 и 106/15), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 28.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ЛИПКОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Секретаријат за спроведување на Рамковен договор, му престанува користењето на следните движни ствари:

Реден број	Назив	Карактеристики	Колитина
1	Клима уред	VIVAX cool, мобилен клима уред ACP-09PT25GN	3
2	Клима уред	Клима уред VIVAX cool, ACP-12CH35ABO	2

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Липково.

Член 3

Заменик на претседателот на Владата, задолжен за спроведување на Рамковниот договор, склучува договор со градоначалникот на општина Липково, со кој се уредуваат правата и обврските за движни ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7221/3
28 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3841.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ број 78/15 и 106/15), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 28.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ПЛАСНИЦА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Секретаријат за спроведување на Рамковен договор, му престанува користењето на следните движни ствари:

Реден број	Назив	Карактеристики	Колитина
1	Клима уред	VIVAX cool, мобилен клима уред ACP-09PT25GN	2
2	Клима уред	Клима уред VIVAX cool, ACP-12CH35ABO	3

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Пласница.

Член 3

Заменикот на претседателот на Владата, задолжен за спроведување на Рамковниот договор, склучува договор со градоначалникот на општина Пласница, со кој се уредуваат правата и обврските за движни ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7221/4
28 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3842.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/2015 и 106/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Националната установа Национална и универзитетска библиотека „Св.Климент Охридски“ - Скопје и престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	издавач	ИСБН	Количина
1.	ЈАПОНСКИ НО ДРАМИ (избор)	АРС ЛАМИНА	978-608-229-887-0 (Арс ламина) 978-608-230-278-2 (Три)	1000
2.	АВТОР: Мишел де Монтен ДЕЛО: ЕСЕИ (избор)	АРС ЛАМИНА	978-608-229-475-9 (Арс ламина) 978-608-230-275-1 (Три)	1000
3.	АВТОР: Јохан Волфганг Гете ДЕЛО: ПОЕЗИЈА: СТРАДАЊАТА НА МЛАДИОТ ВЕРТЕР	КСЦ	978-608-4721-82-6	1000
4.	АВТОР: Ернст Теодор Амадеус Хофман ДЕЛО: ФАНТАСТИЧНИ РАСКАЗИ	АРС ЛАМИНА	978-608-229-478-0 (Арс ламина) 978-608-230-287-4 (Три)	1000
5.	АВТОР: Николај Василевич Гогољ ДЕЛО: РАСКАЗИ И ПОВЕСТИ	МАГОР	978-608-223-409-0	1000
6.	АВТОР: Тарас Шевченко ДЕЛО: ПОЕЗИЈА: КОБЗАР	АРС ЛАМИНА	978-608-229-726-2 (Арс ламина) 978-608-230-253-9 (Три)	1000
7.	АВТОР: Шарл Бодлер ДЕЛО: ЕСЕИ (избор)	МАГОР	978-608-223-407-6	1000
8.	АВТОР: Андре Жид ДЕЛО: ДНЕВНИК	МАГОР	978-608-223-411-3	1000
9.	АВТОР: Луј Арагон ДЕЛО: ПОЕЗИЈА (избор)	МАГОР	978-608-223-389-5	1000
10.	АВТОР: Герхард Хауптман ДЕЛО: РАСКАЗИ	КСЦ	978-608-4721-77-2	1000
11.	АВТОР: Рајнер Марија Рилке ДЕЛО: ПОЕЗИЈА (избор)	КСЦ	978-608-4721-80-2	1000
12.	АВТОР: Роберт Валзер ДЕЛО: РАСКАЗИ	АРС ЛАМИНА	978-608-229-485-8 (Арс ламина) 978-608-230-276-8 (Три)	1000
13.	АВТОР: Владимир Набоков ДЕЛО: ЕСЕИ	КСЦ	978-608-4721-83-3	1000
14.	АВТОР: Пол Целан ДЕЛО: ПОЕЗИЈА	КСЦ	978-608-4721-84-0	1000
15.	АВТОР: Винстон Черчил ДЕЛО: ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА ТОМ 1	МАГОР	978-608-223-423-6	1000
16.	АВТОР: Винстон Черчил ДЕЛО: ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА ТОМ 2	МАГОР	978-608-223-425-0	1000

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за култура.

Член 3

Директорот на Националната установа Национална и универзитетска библиотека „Св.Климент Охридски“ - Скопје склучува договор со министерот за култура со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7239/1
28 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

3843.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија”, бр. 78/15 и 106/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА
УСТАНОВА НАЦИОНАЛНА И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА „СВ.КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ“ - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Печатење на публикации со прилог ЦД за документарни филмови – Македонски искушенија и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	Издавач	ИСБН	Количина
1.	АВТОР: Бобан Петровски ДЕЛО: ЦАР САМОИЛ	АРСЛАМИНА	978-608-4544-24-0	60
2.	АВТОР: Александар Стојчев ДЕЛО: БУКУРЕШКИ МИРОВЕН ДОГОВОР	АРСЛАМИНА	978-608-4544-33-3	60
3.	АВТОР: Воислав Саракинский ДЕЛО: МАКЕДОНИЈА ДО 19 ВЕК – ТОМ 1	АРСЛАМИНА	978-608-4544-35-7	60
4.	АВТОР: Воислав Саракинский ДЕЛО: МАКЕДОНИЈА ДО 19 ВЕК – ТОМ 2	АРСЛАМИНА	978-608-4544-36-4	60
5.	АВТОР: Митко Панов. Тони Филиповски ДЕЛО: МАКЕДОНИЈА ДО 19 ВЕК – ТОМ 3	АРСЛАМИНА	978-608-4544-37-1	60
6.	АВТОР: Мирјана Нинчовска ДЕЛО: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ	АРСЛАМИНА	978-608-4544-15-9	60
7.	АВТОР: Мирјана Нинчовска ДЕЛО: БАЛКАНСКИТЕ ВОЈНИ	АРСЛАМИНА	978-608-4544-31-9	60
8.	АВТОР: Зоран Тодоровски ДЕЛО: ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ-ДВОДЕЦЕНИЧКИ ВОДАЧ НА ВМРО	АРСЛАМИНА	978-608-4544-32-6	60
9.	АВТОР: Никола Жежов ДЕЛО: ВАСИЛ ЧАКАЛАРОВ	АРСЛАМИНА	978-608-4544-29-6	60
10.	АВТОР: Братислав Ташковски ДЕЛО: РИСТО ШИШКОВ	АРСЛАМИНА	978-608-4544-30-2	60
11.	АВТОР: Димитар Љоровски. Теон Цинго. Катерина Мирчевска. Никола Жежов ДЕЛО: ЕДЕН ВЕК ПРОГОНСТВО	АРСЛАМИНА	978-608-4544-14-2	60
12.	АВТОР: Никола Жежов. Виолета Ачкоска. Зоран Тодоровски. Мирјана Нинчовска ДЕЛО: ЖРТВИ НА КОМУНИСТИЧКИОТ РЕЖИМ	АРСЛАМИНА	978-608-4544-17-3	60
13.	АВТОР: Никола Жежов ДЕЛО: ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ	АРСЛАМИНА	978-608-4544-21-0	60
14.	АВТОР: Зоран Тодоровски ДЕЛО: ХРИСТО ТАТАРЧЕВ	АРСЛАМИНА	978-608-4544-20-3	60
15.	АВТОР: Зоран Тодоровски ДЕЛО: МЕТОДИЈА ШАТОРОВ-ШАРЛО	АРСЛАМИНА	978-608-4544-18-0	60
16.	АВТОР: Мирјана Нинчовска ДЕЛО: ЈАНЕ САНДАНСКИ	АРСЛАМИНА	978-608-4544-16-6	60
17.	АВТОР: Никола Жежов ДЕЛО: ПАВЕЛ ШАТЕВ	АРСЛАМИНА	978-608-4544-22-7	60
18.	АВТОР: Виолета Ачковска ДЕЛО: КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ-ПИТУ	АРСЛАМИНА	978-608-4544-23-4	60
19.	АВТОР: Владо Поповски. Михајло Миновски. Блаже Ристовски ДЕЛО: МАКЕДОНСКА БОРБА ЗА СЛОБОДА (том 1)	АРСЛАМИНА	978-608-4544-24-1	60
20.	АВТОР: Михајло Миновски. Блаже Ристовски. Мирјана Нинчовска ДЕЛО: МАКЕДОНСКА БОРБА ЗА СЛОБОДА (том 2)	АРСЛАМИНА	978-608-4544-25-8	60
21.	АВТОР: Зоран Тодоровски. Блаже Ристовски. Даринка Петровска. Тодор Чепреганов ДЕЛО: МАКЕДОНСКА БОРБА ЗА СЛОБОДА (том 3)	АРСЛАМИНА	978-608-4544-26-5	60
22.	АВТОР: Даринка Петровска. Тодор Чепреганов. Виолета Ачковска. Никола Жежов ДЕЛО: МАКЕДОНСКА БОРБА ЗА СЛОБОДА (том 4)	АРСЛАМИНА	978-608-4544-27-2	60

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната установа Национална и универзитетска библиотека „Св.Климент Охридски“ - Скопје.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Национална и универзитетска библиотека „Св.Климент Охридски“ - Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7240/1
28 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

3844.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија”, бр. 78/15 и 106/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА
УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
- БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Печатење на публикации со прилог ЦД за документарни филмови – Македонски искушенија и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	Издавач	ИСБН	Количина
1.	АВТОР: Бобан Петровски ДЕЛО: ЦАР САМОИЛ	АРСЛАМИНА	978-608-4544-24-0	15
2.	АВТОР: Александар Стојчев ДЕЛО: БУКУРЕШКИ МИРОВЕН ДОГОВОР	АРСЛАМИНА	978-608-4544-33-3	15
3.	АВТОР: Воислав Саракинский ДЕЛО: МАКЕДОНИЈА ДО 19 ВЕК – ТОМ 1	АРСЛАМИНА	978-608-4544-35-7	15
4.	АВТОР: Воислав Саракинский ДЕЛО: МАКЕДОНИЈА ДО 19 ВЕК – ТОМ 2	АРСЛАМИНА	978-608-4544-36-4	15
5.	АВТОР: Митко Панов, Тони Филиповски ДЕЛО: МАКЕДОНИЈА ДО 19 ВЕК – ТОМ 3	АРСЛАМИНА	978-608-4544-37-1	15
6.	АВТОР: Мирјана Нинчовска ДЕЛО: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ	АРСЛАМИНА	978-608-4544-15-9	15
7.	АВТОР: Мирјана Нинчовска ДЕЛО: БАЛКАНСКИТЕ ВОЈНИ	АРСЛАМИНА	978-608-4544-31-9	15
8.	АВТОР: Зоран Тодоровски ДЕЛО: ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ-ДВОДЕЦЕНИЧКИ ВОДАЧ НА ВМРО	АРСЛАМИНА	978-608-4544-32-6	15
9.	АВТОР: Никола Жежов ДЕЛО: ВАСИЛ ЧАКАЛАРОВ	АРСЛАМИНА	978-608-4544-29-6	15
10.	АВТОР: Братислав Ташковски ДЕЛО: РИСТО ШИШКОВ	АРСЛАМИНА	978-608-4544-30-2	15
11.	АВТОР: Димитар Љоровски, Тсон Цинго, Катерина Мирчевска, Никола Жежов ДЕЛО: ЕДЕН ВЕК ПРОГОНСТВО	АРСЛАМИНА	978-608-4544-14-2	15
12.	АВТОР: Никола Жежов, Виолета Ачкоска, Зоран Тодоровски, Мирјана Нинчовска ДЕЛО: ЖРТВИ НА КОМУНИСТИЧКИОТ РЕЖИМ	АРСЛАМИНА	978-608-4544-17-3	15
13.	АВТОР: Никола Жежов ДЕЛО: ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ	АРСЛАМИНА	978-608-4544-21-0	15
14.	АВТОР: Зоран Тодоровски ДЕЛО: ХРИСТО ТАТАРЧЕВ	АРСЛАМИНА	978-608-4544-20-3	15
15.	АВТОР: Зоран Тодоровски ДЕЛО: МЕТОДИЈА ШАТОРОВ-ШАРЛО	АРСЛАМИНА	978-608-4544-18-0	15
16.	АВТОР: Мирјана Нинчовска ДЕЛО: ЈАНЕ САНДАНСКИ	АРСЛАМИНА	978-608-4544-16-6	15
17.	АВТОР: Никола Жежов ДЕЛО: ПАВЕЛ ШАТЕВ	АРСЛАМИНА	978-608-4544-22-7	15
18.	АВТОР: Виолета Ачковска ДЕЛО: КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ-ПИТУ	АРСЛАМИНА	978-608-4544-23-4	15
19.	АВТОР: Владо Поповски, Михајло Миновски, Блаже Ристовски ДЕЛО: МАКЕДОНСКА БОРБА ЗА СЛОБОДА (том 1)	АРСЛАМИНА	978-608-4544-24-1	15
20.	АВТОР: Михајло Миновски, Блаже Ристовски, Мирјана Нинчовска ДЕЛО: МАКЕДОНСКА БОРБА ЗА СЛОБОДА (том 2)	АРСЛАМИНА	978-608-4544-25-8	15
21.	АВТОР: Зоран Тодоровски, Блаже Ристовски, Даринка Петревска, Тодор Чепрегенов ДЕЛО: МАКЕДОНСКА БОРБА ЗА СЛОБОДА (том 3)	АРСЛАМИНА	978-608-4544-26-5	15
22.	АВТОР: Даринка Петревска, Тодор Чепрегенов, Виолета Ачковска, Никола Жежов ДЕЛО: МАКЕДОНСКА БОРБА ЗА СЛОБОДА (том 4)	АРСЛАМИНА	978-608-4544-27-2	15

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната установа универзитетска библиотека „Св.Климент Охридски“ - Битола.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа универзитетска библиотека „Св.Климент Охридски“ - Битола со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7240/2
28 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

3845.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија”, бр. 78/15 и 106/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА БИБЛИОТЕКА „КОЧО РАЦИН“ - ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Печатење на публикации со прилог ЦД за документарни филмови – Македонски искушенија и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	Издавач	ИСБН	Количина
1.	АВТОР: Бобан Петровски ДЕЛО: ЦАР САМОИЛ	АРСЛАМИНА	978-608-4544-24-0	15
2.	АВТОР: Александар Стојчев ДЕЛО: БУКУРЕШКИ МИРОВЕН ДОГОВОР	АРСЛАМИНА	978-608-4544-33-3	15
3.	АВТОР: Воислав Саракички ДЕЛО: МАКЕДОНИЈА ДО 19 ВЕК – ТОМ 1	АРСЛАМИНА	978-608-4544-35-7	15
4.	АВТОР: Воислав Саракички ДЕЛО: МАКЕДОНИЈА ДО 19 ВЕК – ТОМ 2	АРСЛАМИНА	978-608-4544-36-4	15
5.	АВТОР: Митко Панов, Тони Филиповски ДЕЛО: МАКЕДОНИЈА ДО 19 ВЕК – ТОМ 3	АРСЛАМИНА	978-608-4544-37-1	15
6.	АВТОР: Мирјана Нинчовска ДЕЛО: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ	АРСЛАМИНА	978-608-4544-15-9	15
7.	АВТОР: Мирјана Нинчовска ДЕЛО: БАЛКАНСКИТЕ ВОЈНИ	АРСЛАМИНА	978-608-4544-31-9	15
8.	АВТОР: Зоран Тодоровски ДЕЛО: ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ-ДВОДЕЦЕНИЧКИ ВОДАЧ НА ВМРО	АРСЛАМИНА	978-608-4544-32-6	15
9.	АВТОР: Никола Жежов ДЕЛО: ВАСИЛ ЧАКАЛАРОВ	АРСЛАМИНА	978-608-4544-29-6	15
10.	АВТОР: Братислав Ташковски ДЕЛО: РИСТО ШИШКОВ	АРСЛАМИНА	978-608-4544-30-2	15
11.	АВТОР: Димитар Љоровски, Тсон Цинго, Катерина Мирчевска, Никола Жежов ДЕЛО: ЕДЕН ВЕК ПРОГОНСТВО	АРСЛАМИНА	978-608-4544-14-2	15
12.	АВТОР: Никола Жежов, Виолета Ачковска, Зоран Тодоровски, Мирјана Нинчовска ДЕЛО: ЖРТВИ НА КОМУНИСТИЧКИОТ РЕЖИМ	АРСЛАМИНА	978-608-4544-17-3	15
13.	АВТОР: Никола Жежов ДЕЛО: ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ	АРСЛАМИНА	978-608-4544-21-0	15
14.	АВТОР: Зоран Тодоровски ДЕЛО: ХРИСТО ТАТАРЧЕВ	АРСЛАМИНА	978-608-4544-20-3	15
15.	АВТОР: Зоран Тодоровски ДЕЛО: МЕТОДИЈА ШАТОРОВ-ШАРЛО	АРСЛАМИНА	978-608-4544-18-0	15
16.	АВТОР: Мирјана Нинчовска ДЕЛО: ЈАНЕ САНДАНСКИ	АРСЛАМИНА	978-608-4544-16-6	15
17.	АВТОР: Никола Жежов ДЕЛО: ПАВЕЛ ШАТЕВ	АРСЛАМИНА	978-608-4544-22-7	15
18.	АВТОР: Виолета Ачковска ДЕЛО: КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ-ПИТУ	АРСЛАМИНА	978-608-4544-23-4	15
19.	АВТОР: Владо Поповски, Михајло Миновски, Блаже Ристовски ДЕЛО: МАКЕДОНСКА БОРБА ЗА СЛОБОДА (том 1)	АРСЛАМИНА	978-608-4544-24-1	15
20.	АВТОР: Михајло Миновски, Блаже Ристовски, Мирјана Нинчовска ДЕЛО: МАКЕДОНСКА БОРБА ЗА СЛОБОДА (том 2)	АРСЛАМИНА	978-608-4544-25-8	15
21.	АВТОР: Зоран Тодоровски, Блаже Ристовски, Даринка Петревска, Тодор Чепрегенов ДЕЛО: МАКЕДОНСКА БОРБА ЗА СЛОБОДА (том 3)	АРСЛАМИНА	978-608-4544-26-5	15
22.	АВТОР: Даринка Петревска, Тодор Чепрегенов, Виолета Ачковска, Никола Жежов ДЕЛО: МАКЕДОНСКА БОРБА ЗА СЛОБОДА (том 4)	АРСЛАМИНА	978-608-4544-27-2	15

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната установа библиотека „Кочо Рацин“ - Тетово.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа библиотека „Кочо Рацин“ - Тетово со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-7240/3
28 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

3846.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија”, бр. 78/15 и 106/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Печатење на публикации со прилог ЦД за документарни филмови – Македонски искушенија и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	Издавач	ИСБН	Количина
1.	АВТОР: Бобан Петровски ДЕЛО: ЦАР САМОИЛ	АРСЛАМИНА	978-608-4544-24-0	15
2.	АВТОР: Александар Стојчев ДЕЛО: БУКУРЕШКИ МИРОВЕН ДОГОВОР	АРСЛАМИНА	978-608-4544-33-3	15
3.	АВТОР: Воислав Саракинский ДЕЛО: МАКЕДОНИЈА ДО 19 ВЕК – ТОМ 1	АРСЛАМИНА	978-608-4544-35-7	15
4.	АВТОР: Воислав Саракинский ДЕЛО: МАКЕДОНИЈА ДО 19 ВЕК – ТОМ 2	АРСЛАМИНА	978-608-4544-36-4	15
5.	АВТОР: Митко Панов, Тони Филиповски ДЕЛО: МАКЕДОНИЈА ДО 19 ВЕК – ТОМ 3	АРСЛАМИНА	978-608-4544-37-1	15
6.	АВТОР: Мирјана Нинчовска ДЕЛО: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ	АРСЛАМИНА	978-608-4544-15-9	15
7.	АВТОР: Мирјана Нинчовска ДЕЛО: БАЛКАНСКИТЕ ВОЈНИ	АРСЛАМИНА	978-608-4544-31-9	15
8.	АВТОР: Зоран Тодоровски ДЕЛО: ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ-ДВОДЕЦЕНИЧКИ ВОДАЧ НА ВМРО	АРСЛАМИНА	978-608-4544-32-6	15
9.	АВТОР: Никола Жежов ДЕЛО: НИКОЛА ЖЕЖОВ	АРСЛАМИНА	978-608-4544-29-6	15
10.	АВТОР: Братислав Танковски ДЕЛО: РИСТО ШИШКОВ	АРСЛАМИНА	978-608-4544-30-2	15
11.	АВТОР: Димитар Љоровски, Теон Цинго, Катерина Мирчевска, Никола Жежов ДЕЛО: ЕДЕН ВЕК ПРОГОНСТВО	АРСЛАМИНА	978-608-4544-14-2	15
12.	АВТОР: Никола Жежов, Виолета Ачкоска, Зоран Тодоровски, Мирјана Нинчовска ДЕЛО: ЖРТВИ НА КОМУНИСТИЧКИОТ РЕЖИМ	АРСЛАМИНА	978-608-4544-17-3	15
13.	АВТОР: Никола Жежов ДЕЛО: ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ	АРСЛАМИНА	978-608-4544-21-0	15
14.	АВТОР: Зоран Тодоровски ДЕЛО: ХРИСТО ТАТАРЧЕВ	АРСЛАМИНА	978-608-4544-20-3	15
15.	АВТОР: Зоран Тодоровски ДЕЛО: МЕТОДИЈА ШАТОРОВ-ШАРЛО	АРСЛАМИНА	978-608-4544-18-0	15
16.	АВТОР: Мирјана Нинчовска ДЕЛО: ЈАНЕ САНДАНСКИ	АРСЛАМИНА	978-608-4544-16-6	15
17.	АВТОР: Никола Жежов ДЕЛО: ПАВЕЛ ШАТЕВ	АРСЛАМИНА	978-608-4544-22-7	15
18.	АВТОР: Виолета Ачковска ДЕЛО: КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ-ПИТУ	АРСЛАМИНА	978-608-4544-23-4	15
19.	АВТОР: Владо Поповски, Михајло Миновски, Блаже Ристовски ДЕЛО: МАКЕДОНСКА БОРБА ЗА СЛОБОДА (том 1)	АРСЛАМИНА	978-608-4544-24-1	15
20.	АВТОР: Михајло Миновски, Блаже Ристовски, Мирјана Нинчовска ДЕЛО: МАКЕДОНСКА БОРБА ЗА СЛОБОДА (том 2)	АРСЛАМИНА	978-608-4544-25-8	15
21.	АВТОР: Зоран Тодоровски, Блаже Ристовски, Даринка Петревска, Тодор Чепрегенов ДЕЛО: МАКЕДОНСКА БОРБА ЗА СЛОБОДА (том 3)	АРСЛАМИНА	978-608-4544-26-5	15
22.	АВТОР: Даринка Петревска, Тодор Чепрегенов, Виолета Ачковска, Никола Жежов ДЕЛО: МАКЕДОНСКА БОРБА ЗА СЛОБОДА (том 4)	АРСЛАМИНА	978-608-4544-27-2	15

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната установа универзитетска библиотека „Гоце Делчев“ - Штип.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа универзитетска библиотека „Гоце Делчев“ - Штип со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-7240/4
28 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3847.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15 и 106/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА БИБЛИОТЕКА „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ - ОХРИД

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Печатење на публикации со прилог ЦД за документарни филмови – Македонски искушенија и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	Издавач	ИСБН	Количина
1.	АВТОР: Бобан Петровски ДЕЛО: ЦАР САМОИЛ	АРСЛАМИНА	978-608-4544-24-0	15
2.	АВТОР: Александар Стојчев ДЕЛО: БУКУРЕШКИ МИРОВЕН ДОГОВОР	АРСЛАМИНА	978-608-4544-33-3	15
3.	АВТОР: Воислав Саракинский ДЕЛО: МАКЕДОНИЈА ДО 19 ВЕК – ТОМ 1	АРСЛАМИНА	978-608-4544-35-7	15
4.	АВТОР: Воислав Саракинский ДЕЛО: МАКЕДОНИЈА ДО 19 ВЕК – ТОМ 2	АРСЛАМИНА	978-608-4544-36-4	15
5.	АВТОР: Митко Панов, Тони Филиповски ДЕЛО: МАКЕДОНИЈА ДО 19 ВЕК – ТОМ 3	АРСЛАМИНА	978-608-4544-37-1	15
6.	АВТОР: Мирјана Нинчовска ДЕЛО: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ	АРСЛАМИНА	978-608-4544-15-9	15
7.	АВТОР: Мирјана Нинчовска ДЕЛО: БАЛКАНСКИТЕ ВОЈНИ	АРСЛАМИНА	978-608-4544-31-9	15
8.	АВТОР: Зоран Тодоровски ДЕЛО: ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ-ДВОДЕЦЕНИЧКИ БОДАЧ НА ВМРО	АРСЛАМИНА	978-608-4544-32-6	15
9.	АВТОР: Никола Жежов ДЕЛО: ВАСИЛ ЧАКАЛАРОВ	АРСЛАМИНА	978-608-4544-29-6	15
10.	АВТОР: Братислав Тапковски ДЕЛО: РИСТО ШИШКОВ	АРСЛАМИНА	978-608-4544-30-2	15
11.	АВТОР: Димитар Љоровски, Тсон Цинго, Катерина Мирчевска, Никола Жежов ДЕЛО: ЕДЕН ВЕК ПРОГОНСТВО	АРСЛАМИНА	978-608-4544-14-2	15
12.	АВТОР: Никола Жежов, Виолета Ачкоска, Зоран Тодоровски, Мирјана Нинчовска ДЕЛО: ЖРТВИ НА КОМУНИСТИЧКИОТ РЕЖИМ	АРСЛАМИНА	978-608-4544-17-3	15
13.	АВТОР: Никола Жежов ДЕЛО: ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ	АРСЛАМИНА	978-608-4544-21-0	15
14.	АВТОР: Зоран Тодоровски ДЕЛО: ХРИСТО ТАТАРЧЕВ	АРСЛАМИНА	978-608-4544-20-3	15
15.	АВТОР: Зоран Тодоровски ДЕЛО: МЕТОДИЈА ШАТОРОВ-ШАРЛО	АРСЛАМИНА	978-608-4544-18-0	15
16.	АВТОР: Мирјана Нинчовска ДЕЛО: ЈАНЕ САНДАНСКИ	АРСЛАМИНА	978-608-4544-16-6	15
17.	АВТОР: Никола Жежов ДЕЛО: ПАВЕЛ ШАТЕВ	АРСЛАМИНА	978-608-4544-22-7	15
18.	АВТОР: Виолета Ачковска ДЕЛО: КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ-ПИТУ	АРСЛАМИНА	978-608-4544-23-4	15
19.	АВТОР: Владо Поповски, Михајло Миновски, Блаже Ристовски ДЕЛО: МАКЕДОНСКА БОРБА ЗА СЛОБОДА (том 1)	АРСЛАМИНА	978-608-4544-24-1	15
20.	АВТОР: Михајло Миновски, Блаже Ристовски, Мирјана Нинчовска ДЕЛО: МАКЕДОНСКА БОРБА ЗА СЛОБОДА (том 2)	АРСЛАМИНА	978-608-4544-25-8	15
21.	АВТОР: Зоран Тодоровски, Блаже Ристовски, Даринка Петревска, Тодор Чепреганов ДЕЛО: МАКЕДОНСКА БОРБА ЗА СЛОБОДА (том 3)	АРСЛАМИНА	978-608-4544-26-5	15
22.	АВТОР: Даринка Петревска, Тодор Чепреганов, Виолета Ачковска, Никола Жежов ДЕЛО: МАКЕДОНСКА БОРБА ЗА СЛОБОДА (том 4)	АРСЛАМИНА	978-608-4544-27-2	15

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната установа библиотека „Григор Прличев“ - Охрид.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа библиотека „Григор Прличев“ – Охрид со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7240/5
28 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3848.

Врз основа на член 9-а став 6 од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 35/11, 84/12 и 43/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА МАКЕДОНСКИ
ЖЕЛЕЗНИЦИ ТРАНСПОРТ АД – СКОПЈЕ**

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 200.000 литри Еуродизе БС гориво за потребите на Македонски Железници Транспорт АД – Скопје и тоа за:

- август 2015 година да се отстапат 100.000 литри Еуродизел БС гориво и
- септември 2015 година да се отстапат 100.000 литри Еуродизел БС гориво.

Еуродизел БС горивото од став 1 на овој член се отстапуваат на Македонски Железници Транспорт АД – Скопје за извршување на работите од нивната дејност-услуги за превоз на патници и стока со железница.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за преземање на отстапеното гориво, паѓаат на товар на Македонски Железници Транспорт АД – Скопје.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7280/1
28 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3849.

Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 28.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ГРАДЕЖНИШТВО СД-ТРАНС ДООЕЛ СЛАВЕ ИЗВОЗ-УВОЗ СЗВЕГОР ДЕЛЧЕВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „РЗАЧКИ КАМЕН“ С. СТАМЕР, ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

1. На Друштвото за производство и градежништво СД-ТРАНС ДООЕЛ Славе извоз-увоз с. Звегор Делчево се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – варовник на локалитетот „Рзачки Камен“ с.Стамер, општина Делчево, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинираат со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7653482	4649271
T-2	7653465	4649168
T-3	7653455	4648795
T-4	7653291	4648599
T-5	7653168	4648657
T-6	7653311	4648995
T-7	7653255	4649098
T-8	7653280	4649190
T-9	7653276	4649242
T-10	7653352	4649252
T-11	7653412	4649235
T-12	7653482	4649271

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0.118244 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7316/1
28 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3850.

Врз основа на член 18 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/2015 и 106/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА - ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ - СТРУГА

Член 1

Со оваа одлука на Националната установа - Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга се даваат на трајно користење без надомест недвижни ствари, и тоа:

1) простории во зграда бр.1, намена на зграда ВЗ, на ул. „15-ти Корпус“, лоцирани на КП бр.2233/3, КО Струга, запишани во Имотен лист бр.4318, сопственост на Република Македонија:

- влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда – ДП, со површина од 2799 м²,

- влез 1, кат СУ, намена на посебен дел од зграда – ДП, со површина од 183 м²,

- влез 1, кат СУ, намена на посебен дел од зграда – ДП, со површина од 128 м²,
- влез 1, кат СУ, намена на посебен дел од зграда – П, со површина од 18 м²,

2) просторија во зграда бр.3, намена на зграда В1-1, на ул. „Партизанска“, лоцирана на КП бр.2233/1, КО Струга, запишана во Имотен лист бр.4318, сопственост на Република Македонија:

- влез 3, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда – П, со површина од 24 м²,

3) помошна просторија во зграда бр.1, намена на зграда В3, на ул.„Партизанска“, лоцирана на КП бр.2233/5, КО Струга, запишана во Имотен лист бр.4318, сопственост на Република Македонија:

- влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда – П, со површина од 171 м².

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7402/1
28 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3851.

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“, бр. 78/15 и 106/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДРЖАВНИ ШУМИ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ – СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми „Македонски шуми“ – Скопје се даваат на трајно користење без надоместок, недвижни ствари запишани во Имотен лист бр.46527 за КО Куманово кои се наоѓаат на КП 16761/1, сопственост на Република Македонија и тоа:

- објект бр.1, влез 1, кат ПР, со намена на посебен дел ПП, со површина од 23 м² и

- објект бр.1, влез 1, кат ПР, со намена на посебен дел ДП, со површина од 746 м².

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7404/1
28 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3852.

Врз основа на член 65 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/2015 и 106/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Се запишува правото на сопственост на недвижни ствари - објект кој се наоѓа на КП 689, КО Центар 2, кој се наоѓа на ул. Васил Горгов бр.35-а во Скопје, и тоа:

- зграда / објект 1, намена на зграда и друг објект Б2-7, влез 1, ПР, број 1, намена посебен/заеднички дел од зграда ДП, внатрешна површина од 324 м²,

во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7495/1
28 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3853.

Врз основа на член 506 од Законот за трговски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Друштвото, на седницата, одржана на 28.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КОНСОЛИДИРАНА РЕВИДИРАНА ГОДИШНА СМЕТКА И КОНСОЛИДИРАНИ РЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА АД ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ – СКОПЈЕ СО АД ГРАДСКИ ТРГОВСКИ ЦЕНТАР - СКОПЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 1.01.2014 ДО 31.12.2014 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одобрува консолидираната ревидирана Годишна сметка и консолидирани ревидирани финансиски извештаи на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост –Скопје со АД Градски трговски Центар –Скопје, за период од 1.01.2014 до 31.12.2014 година, бр.02-3152/10 од 29.06.2015 година, усвоена од Одборот на директори на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост –Скопје.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7506/1
28 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3854.

Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор, во државна сопственост – Скопје, на седницата, одржана на 28.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО И ВОДЕЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО СО ДРУШТВОТО НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ-СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето и водењето на работењето со Друштвото на членовите на Одборот на директори на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор, во државна сопственост-Скопје за 2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7507/1
28 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

3855.

Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор, во државна сопственост – Скопје, на седницата, одржана на 28.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕНОТ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на членот на Одборот на директори на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор, во државна сопственост-Скопје за 2014 година и тоа:

- Жаклина Трајковска- неизвршен независен член на Одборот на директори.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7507/2
28 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

3856.

Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/1, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор, во државна сопственост – Скопје, на седницата, одржана на 28.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕНОТ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ-СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на членот на Одборот на директори на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор, во државна сопственост-Скопје за 2014 година и тоа:

- Диме Јовановски - неизвршен член на Одборот на директори.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7507/3
28 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

3857.

Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/1, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор, во државна сопственост – Скопје, на седницата, одржана на 28.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕНОТ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ-СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на членот на Одборот на директори на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор, во државна сопственост-Скопје за 2014 година и тоа:

- Ислам Ибраими - неизвршен член на Одборот на директори.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7507/4
28 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

3858.

Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор, во државна сопственост – Скопје, на седницата, одржана на 28.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕНОТ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ-СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на членот на Одборот на директори на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор, во државна сопственост-Скопје за 2014 година и тоа:

- Шевал Цеку - извршен член на Одборот на директори.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7507/5
28 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3859.

Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор, во државна сопственост – Скопје, на седницата, одржана на 28.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕНОТ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ-СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на членот на Одборот на директори на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор, во државна сопственост-Скопје за 2014 година и тоа:

- Ристо Новачевски - претседател на Одборот на директори.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7507/6
28 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3860.

Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот за трговски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 88/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕВИДИРАНАТА ГОДИШНА СМЕТКА, ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ И ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АД ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ-СКОПЈЕ ЗА ПЕРИОД 1.01.2014 ГОДИНА ДО 31.12.2014 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одобрува Ревидираната годишната сметка, финансиските извештаи и Годишниот извештај за работењето на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје, бр.02-3152/8 од 29.06.2015 година, усвоени од Одборот на директори на Друштвото, на седницата, одржана на 29.06.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7508/1
28 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3861.

Врз основа на член 10 став (3) од Законот за Геолошкиот завод на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12 и 41/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФНИКОТ ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ И УВИД ВО ПОДАТОЦИТЕ ОД ГЕОЛОШКИОТ ИНФОРМАТИВЕН СИСТЕМ, КАКО И ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ГЕОЛОШКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Тарифникот за изменување и дополнување на Тарифникот за висината на надоместокот за користење и увид во податоците од Геолошкиот информативен систем, како и за користење на резултатите од геолошките истражувања, бр. 03-226/9 од 21.7.2015 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7625/1
28 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3862.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/2015 и 106/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СЛУЖБАТА ЗА
ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за економија, му престанува користењето на движни ствари и тоа:

Ред. број	Вид на опрема – Опис	Количина
1.	Административна маса од масивно дрво - парена бука, прва класа со максимална влажност 10 %	12
2.	Автентичен бутин од обработени (штици) зајакнети со железни траки	1
3.	Автентични алатки за правење сирење од обработени штици зајакнети со железни траки	1
4.	Апарат за кафе за канцелариска намена	1
5.	Апарат за кафе италијански производ со депонатор за вода 400V снага 4Kw	1
6.	Автентичен стол од масивно дрво парена бука прва класа со максимално влажност 8%, современ дизајн со традиционални елементи со заоблени ивици	1
7.	Блок маса, неутрална, со фиока со постолје и врата, материјал инокс	4
8.	Аспиратор Еко хауба, зидна изработка од инокс со филтри од инокс со ланци и куќи за бeseње на истата со електрична светилка	4
9.	Брачен кревет од масивно дрво парена бука прва класа со максимална влажност 8% со фрес и заоблени ивици	52
10.	Блок маса со фиока со постолје и врата, изведба инокс	1
11.	Буре за вино со постолје изработено од масивно дрвени штици од масивно дрво, парена бука прва класа со максимална влажност 8%, заоблени ивици	3
12.	Вертикален фрижидер со една врата за замрзнување со капацитет од 700 литри изведено од инокс, термостат со ЛЦД дисплеј	10
13.	Витрина од масивно дрво застаклена за кујнски производи и работни алатки	3
14.	Висечки елемент со шибер врата изведба инокс 185/35/71	1
15.	Волнен килим - Пријавница со површина од 10,953 м ²	3
16.	Волнен килим - Продавница со површина од 15,63 м ²	7
17.	Волнен килим со мотиви од Беровско со површина од 28,86 м ²	11
18.	Волнен килим со мотиви од Скопско со површина од 37,573 м ²	11

19.	Волнен килим со мотиви од Битолско со површина од 43,88 м ²	16
20.	Волнен килим со мотиви од Прилепско со површина од 34,28 м ²	11
21.	Волнен килим со мотиви од Тетовско со површина од 62,08 м ²	19
22.	Волнен килим со мотиви од Галичко со површина од 75,97 м ²	26
23.	Волнен килим со мотиви од Реканско со површина од 126,12 м ²	44
24.	Волнен килим со мотиви од Кратовско со површина од 49,648 м ²	14
25.	Волнен килим со мотиви од Делчевско со површина од 39,16 м ²	13
26.	Волнен килим со мотиви од Велешко со површина од 42,175 м ²	13
27.	Волнен килим со мотиви од Струшко со површина од 181,808 м ²	42
28.	Волнен килим со мотиви од Кумановско со површина од 36,47 м ²	12
29.	Волнен килим - АН со мотиви од Галичко, Тетовско, Делчевско, Битолско со површина од 40,30 м ²	14
30.	Двојна фотеља од масивно дрво, парена бука прва класа со максимална влажност 8%, современ дизајн со традиционални елементи (1,20 м)	1
31.	Декоративен долап автентичен дизајн од дрвени штици парена бука прва класа со максимална влажност 8%	4
32.	Грнчарска печка од шамотни тули и шамотен врзен материјал во стандардна форма за презентација на печење	1
33.	Грнчарска маса и колце за традиционален начин на изработка на грнчарски предмети од масивно дрво, парена бука прва класа со максимална влажност 8%, современ дизајн со традиционални елементи заоблени ивици	1
34.	Декоративно огледало во апартамани направена од профилирана рамка од дрвен масив	6
35.	Дрвен елемент офис во просторот кујна од обработени штици, парена бука прва класа со максимална влажност 8%, современ дизајн со декорација со локални карактеристики	4
36.	Единечен кревет од масивно дрво, парена бука со максимална влажност 8%, со фрес и заоблени ивици	8
37.	Електрична скара со хард хром плоча рамна, заштитен сигурносен термостат за заштита од пожари	3
38.	Електричен шпорет со четири независни зони со независна регулација од електрично решо, со заштитен сигурносен термостат за заштита од пожар	4
39.	Електрична фритеза со два базена со капацитет 10+10 литри, подвижен дел за чистење нечистотии, заштитен сигурносен термостат за заштита од пожар, со две врати инокс	3

40.	Електрична конвекциска печка со ЛЦД дисплеј, команди на дигитал со автоматски систем на миење на печката со можност за програмирање на 300 мемориранни рецепти, материјал Инокс 88.5/72.3/81 цм	1	58.	Миндера од масивно дрво (164,69 м), парена бука, класа I	38
41.	Застаклена витрина од масивно дрво за книги, каталози, предмети прва класа со максимална влажност 8% и заоблени ивици	56	59.	Современ минибар од масивно дрво, парена бука, класа I	14
42.	Застаклена витрина од масивно дрво за книги, каталози, предмети прва класа со максимална влажност 8% и заоблени ивици (7,2 м)	8	60.	Мултифункционална рамка од профилиран дрвен масив, парена бука, класа I	50
43.	Клупа од масивно дрво, парена бука прва класа со максимална влажност 8%, современ дизајн со традиционални елементи	6	61.	Мусандра од масивно дрво, парена бука, класа I	65
44.	Ковчег од масивно дрво, орев прва класа со максимална влажност 8%, со фрез и заоблени ивици автентичен дизајн со геометричка декорација изведена од длабок рес со фолклорни елементи	27	62.	Современи надкасони од масивно дрво, парена бука со фрез и заоблени ивици	108
45.	Комода од масивно дрво, парена бука прва класа со максимална влажност 8%, со фрез и заоблени ивици, опремена со огледало	48	63.	Низок пулт за предмети (2 м) од масивно дрво, парена бука, класа I	1
46.	Конференциска маса, современ дизајн со традиционални елементи, обработени штици парена бука прва класа со максимална влажност 8%, со декорација со локални карактеристики (9,60 м)	4	64.	Ниска кружна маса со 3 парчиња трonoшци, изработени од дрвени штици од масивно дрво, парена бука, класа I	2
47.	Кружна маса од масивно дрво, парена бука прва класа со максимална влажност 8%, заоблени ивици, автентичен дизајн	2	65.	Ниска маса од масивно дрво, парена бука, класа I, со максимална влажност 8%, заоблени ивици	27
48.	Кујунциска прирачна печка со димензии 50x50x50	1	66.	Огласна табла во профилирана рамка од дрвен масив, парена бука, класа I	7
49.	Кујна од масивно дрво, парена бука прва класа со максимална влажност 10 % (2,3 м)	1	67.	Висечки елементи со средна полица шибер врати, изведба инокс	5
50.	Ледомат, изработка инокс, потполно автоматска работа, филтер за пумпа, термостат за регулација на ладење, депоратор за вода, капацитет 37 кг мраз дневно 45/54.5/69 цм	1	68.	Парохватачка за машина за миење садови со филтри од инокс	1
51.	ЛЦД Телевизор 42" Лед ТВ, Фул Хд	42	69.	Плоча за сечење и аранжирање од PVC материјал во боја	3
52.	ЛЦД Телевизор 55" Лед ТВ, Хд дигитал Хд тунер	14	70.	Полица од масивно дрво (138,52 м), парена бука, класа I	142
53.	Маса од масивно дрво, парена бука прва класа со максимална влажност 8%, со фрез и заоблени ивици автентичен дизајн и декорација изведена со длабок рес	26	71.	Постоље за електрична конвенционална печка, изработка инокс	1
54.	Микровална - кујнски апарат	1	72.	Продажен пулт (5,8 м) од масивно дрво, парена бука, класа I, со максимална влажност 8%, во објект - Продавница	4
55.	Машина за миење садови, изведена од инокс капацитет 580 чини на час со депоратор, дозатор за детергент	5	73.	Пулт од масивно дрво (17,52 м) парена бука, класа I, со максимална влажност од 8%	7
56.	Машина за мелење месо, изведба на тело од полиран алуминиум, со решетка за мелење од инокс	3	74.	Пулт со ормани од масивно дрво (8,40м) парена бука, класа I	8
57.	Мелница за кафе од италијанско производство	1	75.	Работен пулт (1,90м) за подготовка на тутун од масивно дрво -парена бука, класа I	1
			76.	Работна маса	24
			77.	Работна маса отворена, долна и средна полица, со ногари од кружен профил подесиви по висина, изведба инокс	1
			78.	Работна маса со долна и средна полица, со ногари од кружен профил подесиви по висина, изведба инокс	4
			79.	Разбој од масивно дрво од парена бука, класа I, со фрез и заоблени ивици	2
			80.	Разладна работна маса со плоча со садопер, изведба инокс, Skotchbrite AISI 304	9
			81.	Рафт полица (104,53 м) од декоративна обработена штица со профилација, парена бука, класа I	77
			82.	Садопер со две корита, со механичка туш батерија, со долна полица и место за корпа	3

83.	Садопер со едно корито и цедилник, со долна полица изведба инокс, со ногари и кружен профил подесиви по висина	4	105.	Висечки светлосен елемент во апартмани, во форма на кружен прстен обработено од ковано железо, во металниот прстен се поставуваат 7 светилки	33
84.	Саламорезачка, изведба инокс	4	106.	Столче за шанк, современа форма со традиционални елементи од масивно дрво, парена бука, класа I	21
85.	Сецкач за зеленчук ромањола, изведба инокс	4	107.	Шанк во П-облик со фасада и раконаслон од гранит, конструкција на шанкот од инокс, профили квадратен облик, со работни плочи изведба инокс	2
86.	Скара на вулканска лава со постоље со врата, заштитен сигурносен термостат за заштита од пожари, термостат за автоматска регулација на температура со решетка подесивна повисина, камења од вулканска лава	3	108.	Кебе со текстура на кадифе, со антиалергиска ткаенина – велслип микровлакна	60
87.	Скара на вулканска лава со димензии (40/70/85) цм со постоље со врата, заштитен сигурносен термостат за заштита од пожари, термостат за автоматска регулација на температура со решетка подесивна по висина, камења од вулканска лава	1	109.	Пешкир за нозе со димензии 70x100 см, со густина 400гр/м2	110
88.	Декоративни уметнички слики со етно мотиви	119	110.	Декоративно огледало со димензии 70x100 см, со профилирана рамка од дрвен масив, завршно бајцувано	91
89.	Современ стол од парена бука, класа I, со механизам за подесување со дрвена облога и тркалца, тапацирана со квалитетен сунгер и еко кожа	10	111.	ФУСРА осрам 4x18 w (флуоросцентна уградна светилка со параболичен растер)	37
90.	Современа молада од масивно дрво, парена бука, класа I, со обработка со фрез и заоблени ивици, опремена со огледало	3	112.	Јорган дупли, антиалергиски	52
91.	Сталажа од инокс за складирање со 4 етажи со кружни профили, со полици, изведба инокс	12	113.	Јорган единечен, антиалергиски	8
92.	Средна сталажа со шибер врата	3	114.	Памучна карирана завеса поделена во две парчиња со димензии на прозор 70x120 см	5
93.	Висечки елемент со средна полица со шибер врати изведба инокс	2	115.	Памучна карирана завеса поделена во две парчиња со димензии на прозор 140x120 см	11
94.	Апарат за сок - цусер	1	116.	Памучна карирана завеса поделена во две парчиња со димензии на прозор 50x60 см	9
95.	Автентичен стол од масивно дрво од парена бука, класа I	48	117.	Памучна карирана завеса поделена во две парчиња со димензии на прозор 60x140 см	25
96.	Стол во традиционална форма од масивно дрво, парена бука класа I, со квалитетен тапацир	241	118.	Памучна карирана завеса поделена во две парчиња со димензии на прозор 60x60 см	1
97.	Автентичен стол од масивно дрво (маса) -парена бука, класа I	28	119.	Памучна карирана завеса поделена во две парчиња со димензии на прозор 60x80 см	3
98.	Фотелја од класичен стил, од масивно дрво парена бука, класа I	2	120.	Памучна карирана завеса поделена во две парчиња со димензии на прозор 60x90 см	3
99.	Столарска маса од дрвени масивни талпи од масивно дрво	1	121.	Памучна карирана завеса поделена во две парчиња со димензии на прозор 65x110 см	3
100.	Трупец за месо со PVC плоча и постоље од инокс, квадратни профили, изведба инокс	2	122.	Памучна карирана завеса поделена во две парчиња со димензии на прозор 75x145 см	9
101.	Фрижидер во апартмански минибар	53	123.	Памучна карирана завеса поделена во две парчиња со димензии на прозор 80x80 см	9
102.	Електрична фритеза со два базена со капацитет 10+10 литра, подвижен дел за чистење на нечистотии заштитен сигурносен термостат за заштита од пожари и термостат за автоматска регулација на температура	1	124.	Памучна карирана завеса со машиничка во средина, со димензии на прозор со димензии на прозор 75x115 см	3
103.	Висечки светлосен елемент во апартмани, во форма на кружен прстен обработено од ковано железо, во металниот прстен се поставуваат 3 светилки	95	125.	Памучна карирана завеса со машиничка во средина, со димензии на прозор со димензии на прозор 50x120 см	2
104.	Висечки светлосен елемент во апартмани, во форма на кружен прстен обработено од ковано железо, во металниот прстен се поставуваат 5 светилки	92	126.	Памучна карирана завеса во ресторан, поделена во две парчиња, со дрвена корнiza, платнен драпер, корниз со дупла шина, со димензии на прозор 140x120 см	4

127.	Памучна карирана завеса во ресторан, поделена во две парчиња, со дрвена корнiza, платнен драпер, корниз со дупла шина, со димензии на прозор 160x120 см	3	144.	Памучна карирана завеса со платнени драпери, дупла корнiza, со димензии на прозор 70x120 см	6
128.	Памучна карирана завеса собрана со машиничка во средина, со дрвена корнiza, со димензии на прозор 60x195 см	1	145.	Памучна карирана завеса со платнени драпери, дупла корнiza, со димензии на прозор 70x130 см	8
129.	Памучна карирана завеса, декорирано со комбинација на платна, со платнени драпери, дупла корнiza, со маска од дрвени обработени штици, со димензии на прозор 165x150 см	4	146.	Памучна карирана завеса со платнени драпери, дупла корнiza, со димензии на прозор 70x100 см	1
130.	Памучна карирана завеса, декорирано со комбинација на платна, со платнени драпери, дупла корнiza, со маска од дрвени обработени штици, со димензии на прозор 250x150 см	1	147.	Памучна карирана завеса со платнени драпери, дупла корнiza, со димензии на прозор 70x220 см	2
131.	Памучна карирана завеса со платнени драпери, дупла корнiza, со димензии на прозор 105x140 см	4	148.	Памучна карирана завеса со платнени драпери, дупла корнiza, со димензии на прозор 80x130 см	8
132.	Памучна карирана завеса со платнени драпери, дупла корнiza, со димензии на прозор 140x220 см	2	149.	Памучна карирана завеса со платнени драпери, дупла корнiza, со димензии на прозор 80x160 см	4
133.	Памучна карирана завеса со платнени драпери, дупла корнiza, со димензии на прозор 160x120 см	3	150.	Памучна карирана завеса со платнени драпери, дупла корнiza, со димензии на прозор 90x220 см	3
134.	Памучна карирана завеса со платнени драпери, дупла корнiza, со димензии на прозор 240x130 см	1	151.	Перници антиалергиски со димензии 50x70 см	112
135.	Памучна карирана завеса со платнени драпери, дупла корнiza, со димензии на прозор 40x220 см	3	152.	Сет декоративна прекривка за дупли кревет, со перница со вез по локални фолклорни елементи	60
136.	Памучна карирана завеса со платнени драпери, дупла корнiza, со димензии на прозор 50x120 см	2	153.	Сет постелнини - дупло, памучен чаршав и навлаки за јорган, перници со вез по локални фолклорни елементи, од квалитетен поплин платно	120
137.	Памучна карирана завеса со платнени драпери, дупла корнiza, со димензии на прозор 60x120 см	8	154.	Сет галантерија за бања, држачи за течен сапун, држач за ВЦ четка и четка, држач за хартија	72
138.	Памучна карирана завеса со платнени драпери, дупла корнiza, со димензии на прозор 60x125 см	18	155.	Сет пешкири за едно лице со димензии (100x150 см, 70x100 см, 40x70 см, 30x50 см, густина 400gr/m ²)	224
139.	Памучна карирана завеса со платнени драпери, дупла корнiza, со димензии на прозор 60x140 см	16	156.	Декоративен платнен прекривач за маса кај миндера, со вез со фолклорни елементи	35
140.	Памучна карирана завеса со платнени драпери, дупла корнiza, со димензии на прозор 60x90 см	24	157.	Декоративен платнен прекривач за кружна маса кај миндера, со вез со фолклорни елементи	4
141.	Памучна карирана завеса со платнени драпери, дупла корнiza, со димензии на прозор 60x220 см	6	158.	Декоративен платнен прекривач за ниска маса кај миндера, со вез со фолклорни елементи	2
142.	Памучна карирана завеса со платнени драпери, дупла корнiza, со димензии на прозор 65x140 см	8	159.	Декоративен платнен прекривач за столови во ресторанот, со вез со фолклорни елементи	69
143.	Памучна карирана завеса со платнени драпери, дупла корнiza, со димензии на прозор 70x100 см	1	160.	Декоративна ткаена волнена прекривка - Пријавница, за миндера со регионални фолклорни елементи, со површина од 12,6 м ²	1
			161.	Декоративна ткаена волнена прекривка, за миндера со регионални фолклорни елементи од Беровско, со површина од 5,4 м ²	2
			162.	Декоративна ткаена волнена прекривка - Меана, за миндера со регионални фолклорни елементи, со површина од 4,5 м ²	3

163.	Декоративна ткаена волнена прекривка - Ан, за миндера со регионални фолклорни елементи од Галичко, Битолско, Тетовско и Делчевско, со површина од 19,64 м ²	8	177.	Декорирана дантел завеса со дантел драпер поставени на ши-на монтирана на самиот прозор, едната на горниот раб, а другата на долниот раб со димензии на прозор 75x120 см	11
164.	Декоративна ткаена волнена прекривка, за миндера со регионални фолклорни елементи од Галички регион, со површина од 68,10 м ²	3	178.	Сидни светилки 40w	139
165.	Декоративна ткаена волнена прекривка, за миндера со регионални фолклорни елементи од Велешко, со површина од 3,08 м ²	1	179.	Лендави светлосни елементи со две грла, 60W	117
166.	Декоративна ткаена волнена прекривка, за миндера со регионални фолклорни елементи од Делчевско, со површина од 9,97 м ²	5	180.	Маски од плексиглас, за туш кабинички во бањи	65
167.	Декоративна ткаена волнена прекривка, за миндера со регионални фолклорни елементи од Кратовско, со површина од 10,57 м ²	4	181.	Надворешна светилка 100w, со заштита од IP 65	47
168.	Декоративна ткаена волнена прекривка, за миндера со регионални фолклорни елементи од Рекански регион, со површина од 7,07 м ²	3	182.	Висечки светлосен елемент, во форма на кружен прстен, обработено од ковано железо, E27, 60W	31
169.	Декоративна ткаена волнена прекривка, за миндера со регионални фолклорни елементи од Струшко, со површина од 11,90 м ²	6	183.	Надворешен лустер, обработено од ковано железо	17
170.	Декоративна ткаена волнена прекривка, за миндера со регионални фолклорни елементи од Битолско, со површина од 6,64 м ²	3	184.	Корпа за отпадоци, со педало, изработена од инокс, Scotchbrite AISI 304	4
171.	Декоративна ткаена волнена прекривка, за миндера со регионални фолклорни елементи од Кумановско, со површина од 19,80 м ²	8	185.	Отирач со гумена подлога и четкаста облога 100 см	23
172.	Декоративна ткаена волнена прекривка, за миндера со регионални фолклорни елементи од Скопска Црна Гора, со површина од 3,87 м ²	1	186.	Плафоњерка со сијалици 1x60w, изработено од метал и пластика, со сијалици од 60W	16
173.	Декоративна ткаена волнена прекривка, за миндера со регионални фолклорни елементи од Тетовско, со површина од 1,87 м ²	3	187.	Рамка – маска за телевизор 90x115 см, изработени од дрвени обработени штици 2,5 цм, од дрвен масив – парена бука, завршно бајцувано.	39
174.	Декоративна ткаена волнена прекривка, за миндера со регионални фолклорни елементи од Прилепско, со површина од 4,99 м ²	2	188.	Рамка – маска за телевизор 90x140 см, изработени од дрвени обработени штици 2,5 цм, од дрвен масив – парена бука, завршно бајцувано.	14
175.	Декорирана дантел завеса монтирана на пола прозор со ши-на, дебел платнен драпер со корниз со завршен бајц со димензии на прозор 60x130 см	9	189.	Светилка со конзола, со две светилки 100w, за осветлување на слики и експонати	23
176.	Декорирана дантел завеса со дантел драпер поставени на ши-на монтирана на самиот прозор, едната на горниот раб, а другата на долниот раб со димензии на прозор 65x130 см	23			

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.

Член 3

Министерот за економија склучува договор со директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7771/1
28 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3863.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014, 166/2014, 72/2015 и 98/2015), а во врска со член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО КРУШЕАНИ ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А-ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУКИ, Б-КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ, В - ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ И Д - ЗЕЛЕНИЛО КО КРУШЕАНИ ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Крушеани за изградба на објекти со намена А-домување во станбени куќи, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции и Д-зеленило КО Крушеани, општина Кривогаштани.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 67652м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
1600/3	Крушеани	Градски пат	нива	3
1669/3	Крушеани	Село	нива	3
1600/2	Крушеани	Градски пат	нива	3
1669/2	Крушеани	Село	овоштарник	4
1671/2	Крушеани	Село	овоштарник	4
2289/2	Крушеани	Село	овоштарник	3
1491	Крушеани	Село	нива	2
1495	Крушеани	Село	нива	2
1496	Крушеани	Село	нива	2
1584	Крушеани	Село	нива	3
1585	Крушеани	Село	нива	4
1585	Крушеани	Село	овоштарник	4
1586	Крушеани	Село	нива	3
1586	Крушеани	Село	нива	4
1587	Крушеани	Село	нива	3
1587	Крушеани	Село	нива	4
1596	Крушеани	Село	пасиште	1
1596	Крушеани	Село	нива	3
1596	Крушеани	Село	нива	4
1597	Крушеани	Село	нива	3
1597	Крушеани	Село	нива	4
1598	Крушеани	Градски пат	нива	4
1599	Крушеани	Градски пат	нива	4
1600/1	Крушеани	Градски пат	нива	3
1653	Крушеани	Воденичиште	нива	3
1654	Крушеани	Воденичиште	нива	3
1655	Крушеани	Воденичиште	нива	2
1659	Крушеани	Воденичиште	нива	3
1660	Крушеани	Воденичиште	нива	3
1664	Крушеани	Село	нива	3
1665	Крушеани	Село	овоштарник	3
1668	Крушеани	Село	нива	3
1671/1	Крушеани	Село	нива	3
1673	Крушеани	Село	нива	3
1674	Крушеани	Село	ливада	3
1678	Крушеани	Сред пат	ливада	3
1721	Крушеани	Село	овоштарник	2
1726	Крушеани	Село	нива	3
1727	Крушеани	Село	овоштарник	3
1728	Крушеани	Село	нива	3
1735	Крушеани	Село	овоштарник	4
1741	Крушеани	Село	нива	3
1748	Крушеани	Село	нива	3
1750	Крушеани	Село	нива	3
1760	Крушеани	Село	нива	3
1768	Крушеани	Село	овоштарник	3
1769	Крушеани	Село	овоштарник	3
2266	Крушеани	Село	овоштарник	3
2269	Крушеани	Село	овоштарник	4
2270	Крушеани	Село	нива	3

2320	Крушеани	Герамидница	нива	3
2321	Крушеани	Герамидница	лозе	3
2322	Крушеани	Герамидница	нива	3
2326	Крушеани	Герамидница	лозе	3
2327	Крушеани	Герамидница	лозе	3
2328	Крушеани	Герамидница	лозе	3
2333	Крушеани	Герамидница	нива	3
2334	Крушеани	Герамидница	нива	3
2370	Крушеани	Герамидница	нива	2
2375	Крушеани	Герамидница	овоштарник	3
2384	Крушеани	Герамидница	нива	3
2385	Крушеани	Герамидница	лозе	3
2396	Крушеани	Герамидница	лозе	3
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат: 442800м ²				

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7923/1
28 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3864.

Врз основа на член 42 став (5) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 153/12, 25/13, 137/13, 163/13 и 44/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.7.2015, година донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СО ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на спроведување на постапка за јавно приватно партнерство на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со право на трајно користење на општина Аеродром со вкупна површина од 23285м² кое претставува дел од КП бр.44/5, КО Кисела Вода 2, евидентирано во Имотен лист бр.57600, согласно Извод од Детален урбанистички план локалитет за Четврт И14, донесен со Одлука на Советот на општина Аеродром бр.07-264/2 од 30.07.2014 година, за ГП 1.7. со намена за изградба на ДЗ – спорт и рекреација со компатибилни класи на намени Б5, Б1, Б2, Б3, Б4, В2, В3, В4 и ДЗ.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7931/1
28 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3865.

Врз основа на член 8 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“, бр. 55/13, 41/14, 115/14 и 116/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот во функција за запишување на недвижностите сопственост на Република Македонија и тоа етажен премер на посебен дел од зграда, кои во катастарот на недвижности се останати со незапишано право, а се наоѓаат на КП.бр. 738 КО Мацари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7969/1
28 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3866.

Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13 и 44/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ДРУШТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА, ПРЕРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО „САРДИЧ МЦ“ ДООЕЛ УВОЗ – ИЗВОЗ СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште и склучување на договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба, на Друштвото за експлоатација, преработка и производство „Сардич МЦ“ ДООЕЛ увоз – извоз Скопје, со седиште на ул. „Тодор Александров“ бр.11А Скопје и со ЕМБС: 6923542, во времетраење од 30 години со површина од 104м², кое претставува:

- дел од КПбр.3508/4 КО Валандово – Вон г.р., евидентирана во Имотен лист бр. 1844, согласно Извод од ДУПД издаден од општина Валандово под број: 12-1062/2 од 11.6.2015 година и Извод од АУП издаден од Министерство за транспорт и врски под број 24-10760/2 од 15.07.2015 година, за изградба на објект со намена Г4-стоваришта.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7985/1
28 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3867.

Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13 и 44/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ДРУШТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА, ПЕРЕРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО „САРДИЧ МЦ“ ДООЕЛ УВОЗ – ИЗВОЗ СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште и склучување на договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба, на Друштвото за експлоатација, преработка и производство „Сардич МЦ“ ДООЕЛ увоз – извоз Скопје, со седиште на ул. „Тодор Александров“ бр.11А Скопје и со ЕМБС: 6923542, во времетраење од 30 години со вкупна површина од 2.787.322м², кое претставува:

- КП бр.3508/3 КО Валаново – Вон г.р. со површина од 6м², евидентирана во Имотен лист бр. 1844;

- дел од КП бр.3508/4 КО Валаново – Вон г.р. со површина од 580м², евидентирана во Имотен лист бр. 1844;

- КП бр.3509/3 КО Валаново – Вон г.р. со површина од 2.375м², евидентирана во Имотен лист бр. 1844;

- КП бр.3510/2 КО Валаново – Вон г.р. со површина од 147м², евидентирана во Имотен лист бр. 1844;

- КП бр.3526/3 КО Валаново – Вон г.р. со површина од 21.953м², евидентирана во Имотен лист бр. 1844;

- КП бр.3528/2 КО Валаново – Вон г.р. со површина од 1.505м², евидентирана во Имотен лист бр. 1844;

- КП бр.3529/2 КО Валаново – Вон г.р. со површина од 1.715м², евидентирана во Имотен лист бр. 1844;

- КП бр.3531/2 КО Валаново – Вон г.р. со површина од 5.730м², евидентирана во Имотен лист бр. 1844;

- КП бр.3582/9 КО Валаново – Вон г.р. со површина од 1.289.771м², евидентирана во Имотен лист бр. 1844;

- КП бр.3585/2 КО Валаново – Вон г.р. со површина од 44м², евидентирана во Имотен лист бр. 1844;

- КП бр.3604/2 КО Валаново – Вон г.р. со површина од 803м², евидентирана во Имотен лист бр. 1844;

- КП бр.3604/3 КО Валаново – Вон г.р. со површина од 48м², евидентирана во Имотен лист бр. 1844;

- КП бр.3604/4 КО Валаново – Вон г.р. со површина од 316м², евидентирана во Имотен лист бр. 1844;

- КП бр.3604/5 КО Валаново – Вон г.р. со површина од 313м², евидентирана во Имотен лист бр. 1844;

- КП бр.3605/3 КО Валаново – Вон г.р. со површина од 31.958м², евидентирана во Имотен лист бр. 1844;

- КП бр.3527 КО Валаново – Вон г.р. со површина од 1.512м², евидентирана во Имотен лист бр. 1844;

- КП бр.3532 КО Валаново – Вон г.р. со површина од 967м², евидентирана во Имотен лист бр. 1844;

- КП бр.3533 КО Валаново – Вон г.р. со површина од 2.552м², евидентирана во Имотен лист бр. 1844;

- КП бр.3538 КО Валаново – Вон г.р. со површина од 2.852м², евидентирана во Имотен лист бр. 1844;

- КП бр.3579 КО Валаново – Вон г.р. со површина од 3.674м², евидентирана во Имотен лист бр. 1844;

- КП бр.3580 КО Валаново – Вон г.р. со површина од 17.718м², евидентирана во Имотен лист бр. 1844;

- КП бр.3581 КО Валаново – Вон г.р. со површина од 2.493м², евидентирана во Имотен лист бр. 1844;

- КП бр.3583 КО Валаново – Вон г.р. со површина од 1.566м², евидентирана во Имотен лист бр. 1844;

- КП бр.3584 КО Валаново – Вон г.р. со површина од 808м², евидентирана во Имотен лист бр. 1844;

- КП бр.3586 КО Валаново – Вон г.р. со површина од 1.789м², евидентирана во Имотен лист бр. 1844;

- КП бр.579/3 КО Казандол со површина од 2.616м², евидентирана во Имотен лист бр. 334;

- КП бр.585/2 КО Казандол со површина од 21м², евидентирана во Имотен лист бр. 334;

- КП бр.586/2 КО Казандол со површина од 1.023м², евидентирана во Имотен лист бр. 334;

- КП бр.588/2 КО Казандол со површина од 6.720м², евидентирана во Имотен лист бр. 334;

- КПбр.592/7 КО Казандол со површина од 39м², евидентирана во Имотен лист бр. 334;

- КПбр.592/8 КО Казандол со површина од 5.480м², евидентирана во Имотен лист бр. 334;

- дел од КП бр.592/9 КО Казандол со површина од 232.782м², евидентирана во Имотен лист бр. 334;

- КП бр.593/2 КО Казандол со површина од 4.521м², евидентирана во Имотен лист бр. 334;

- КП бр.594/2 КО Казандол со површина од 2.813м², евидентирана во Имотен лист бр. 334;

- КП бр.600/2 КО Казандол со површина од 8.806м², евидентирана во Имотен лист бр. 334;

- КП бр.601/2 КО Казандол со површина од 1.011м², евидентирана во Имотен лист бр. 334;

- КП бр.602/2 КО Казандол со површина од 1.449м², евидентирана во Имотен лист бр. 334;

- дел од КП бр.626/6 КО Казандол со површина од 943.629м², евидентирана во Имотен лист бр. 334;

- КП бр.626/7 КО Казандол со површина од 1.551м², евидентирана во Имотен лист бр. 334;

- КП бр.627/3 КО Казандол со површина од 18.271м², евидентирана во Имотен лист бр. 334;

- КП бр.630/2 КО Казандол со површина од 893м², евидентирана во Имотен лист бр. 334;

- дел од КП бр.686/5 КО Казандол со површина од 41.375м², евидентирана во Имотен лист бр. 334;

- КП бр.687/2 КО Казандол со површина од 17.091м², евидентирана во Имотен лист бр. 334;

- КП бр.689/2 КО Казандол со површина од 1.844м², евидентирана во Имотен лист бр. 334;

- КП бр.1024/2 КО Казандол со површина од 16.268м², евидентирана во Имотен лист бр. 334;

- КП бр.589 КО Казандол со површина од 3.312м², евидентирана во Имотен лист бр. 334;

- КП бр.590 КО Казандол со површина од 1.034м², евидентирана во Имотен лист бр. 334;

- КП бр.591 КО Казандол со површина од 8.379м², евидентирана во Имотен лист бр. 334;

- дел од КП бр.595 КО Казандол со површина од 18.146м², евидентирана во Имотен лист бр. 334;

- КП бр.631 КО Казандол со површина од 2.284м², евидентирана во Имотен лист бр. 334;

- КП бр.632 КО Казандол со површина од 3.863м², евидентирана во Имотен лист бр. 334;

- КП бр.633 КО Казандол со површина од 3.581м², евидентирана во Имотен лист бр. 334;

- КП бр.634 КО Казандол со површина од 2.159м², евидентирана во Имотен лист бр. 334;

- КП бр.1025 КО Казандол со површина од 22.675м², евидентирана во Имотен лист бр. 334 и

- КП бр.1026 КО Казандол со површина од 20.491м², евидентирана во Имотен лист бр. 334,

согласно Извод од ДУПД издаден од општина Валаново под број: 12-1062/2 од 11.06.2015 година и Извод од АУП издаден од Министерство за транспорт и врски под број 24-10759/2 од 15.07.2015 година, за изградба на објект со намена Г1-Тешка индустрија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7987/1
28 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

3868.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15 и 106/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ СТРЕЖЕВО БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавното претпријатие Македонски железници Инфраструктура – Скопје му престанува користењето на движните ствари – 40 метални шини.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавното претпријатие Стрежево Битола.

Член 3

Директорот на Јавното претпријатие Македонски железници Инфраструктура – Скопје склучува договор со директорот на Јавното претпријатие Стрежево Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8242/1 Заменик на претседателот
28 јули 2015 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3869.

Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15 и 61/15), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 28.7.2015 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА РЕТКИ БОЛЕСТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2015 ГОДИНА

1. Во Програмата за лекување на ретки болести во Република Македонија за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 196/14), во делот I ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА, во воведната реченица износот „90.000.000,00 денари“ се заменува со износот „190.000.000,00 денари“.

Реден број	Активности	Вкупен износ
1.	Лекување на пациенти со ретки болести без разлика на статусот на осигурување.	190.000.000,00
	ВКУПНО:	190.000.000,00

2. Во делот ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА, износот „90.000.000,00 денари“ се заменува со износот „190.000.000,00 денари“, а точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите „од кои 80.000.000,00 денари се обезбедуваат од основниот буџет, а 110.000.000,00 денари се обезбедуваат од буџетот за самофинансирачки активности на Министерството за здравство.“

3. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7511/1 Заменик на претседателот
28 јули 2015 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3870.

Врз основа на член 5 став 1 алинеја 1 од Законот за Геолошкиот завод на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12 и 41/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.7.2015 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСНОВНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА ЗА 2015 ГОДИНА

I

Во Програмата за основни геолошки истражувања за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 196/14), делот II се менува и гласи:

„Средствата за финансирање на проектите предвидени во оваа програма се во вкупен износ од 3.490.000 (три милиони четиристотини деведесет илјади) денари, обезбедени од Буџетот на Република Македонија за 2015 година, раздел 10001, програма 2, потпрограма 21-Геолошки завод, од кој 2.950.000 (два милиони девестотини и педесет илјади) денари од категорија 48-капитални расходи, ставка 485-вложувања и нефинансиски средства и 540.000 (петстотини четириесет илјади) денари од категорија 42 стоки и услуги и ставка 425 договорни услуги“.

II

Во делот III табелата се менува и гласи:

Реден број	Вид помош	Износ (денари)
1.	Изработка на проект за изработка на дигитални геолошки карти на Република Македонија (од 1:25 000) со метакогнитивна на Географски информативен систем.	900.000
2.	Изработка на проект за формирање на каталог на населбата на минерални сировини на Република Македонија.	40.000
3.	Изработка на проект за изработка на базата на геолошки и рудни резерви на минерални сировини на Република Македонија.	350.000
4.	Геолошки информативски системи - набавка на нови и одржување на постоечки софтверски лиценци.	1.700.000
5.	Изработка на проект за изработка на дигитални основни геофизички (гравиметрички и геомагнетички) карти на Република Македонија во ГИС информативски системи и нивната геолошка интерпретација со изработка на токсичитет.	250.000
6.	Изработка на проект за уредување на геолошката во пограничниот појас на Република Македонија со Република Грција.	250.000
	ВКУПНО:	3.490.000

III

Во делот IV во ставот (1) по зборовите „Реализацијата на проектите“ се додаваат зборовите „под реден број 1, 3 и 4“.

По ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:

„Реализацијата на проектите под реден број 2, 5 и 6 од делот III на оваа програма ќе ги реализира Геолошки завод на Република Македонија со ангажирање на надворешни соработници од соодветна геолошка област по пат на јавен конкурс“

Во ставот (2) кој станува став (3) зборовите „број 1, 2 и 3“ се заменуваат со зборовите „број 1, 2, 3, 5 и 6“.

IV

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7747/1
28 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

3871.

Врз основа на член 28 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 180/2013) и член 7 од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/2010, 53/2011, 126/2012, 15/2013, 69/2013, 106/2013, 25/2015, 73/2015 и 83/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.7.2015 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ
ЗА 2015 ГОДИНА**

I

Во Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 196/2014 и 67/2015), во дел XXII, по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„Мерките за рурален развој од дел II на оваа програма ги спроведува Агенцијата согласно Националната Програма за земјоделство и рурален развој за период 2013-2017 година.“

II

Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 42-8311/1
31 јули 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски, с.р.**

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**

3872.

Врз основа на член 53 став (10) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/14 и 44/15) министерот за животна средина и просторно планирање, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВОДОТ
ОД ПРОСТОРНИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на изводот од Просторниот план на Република Македонија.

Член 2

Изводот од Просторниот план на Република Македонија се издава на хартија во бела боја, во А-4 формат.

Формата и содржината на изводот од став 1 на овој член се дадени во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 15-5675/5
27 јули година 2015
Скопје

Министер за животна средина,
и просторно планирање,
Нурхан Изаири, с.р.

Архивски бр.

Прилог

Дата:

До:

Предмет: Извод од Просторен план на Република Македонија

Врска: Ваш бр.

ИЗВОД ЗА _____

(вид и траса на инфраструктурен објект)

СОДРЖИ:

1. ГРАФИЧКИ ДЕЛ:

-заверена копија од графичкиот дел на Просторниот план на Република Македонија, кој се однесува на дел од територијата на Република Македонија

-легенда

-по потреба и заверена копија од други графички прилози со легенда

2. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ:

-дообјаснување на графичките прилози

-препис на поблиските услови за планирање на просторот заради изработка на проект на инфраструктура

ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ

М.П.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

contact@slvesnik.com.mk

Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2015131